

**REPUBLIKA E MAQEDONISË  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**UNIVERSITETI “NËNË TEREZA” në SHKUP  
УНИВЕРЗИТЕТ „МАЈКА ТЕРЕЗА„ во СКОПЈЕ**



**B U L E T I N I**  
**I**  
**UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” në SHKUP**

**Б И Л Т Е Н**  
**На**  
**УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА„ во СКОПЈЕ**

**Nr. 2 / Бр.2**

**Shkup, 10 tetor 2017  
Скопје, 10 октомври 2017**

**Botim i Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup**  
**Издание на Универзитетот „Мајка Тереза,, во Скопје**

Redaktor i veprimtarisë botuese të UNT-së/ Уредник на издавачката дејност на УМТ:  
Prof.dr. Azis Pollozhani, u.d. rektor

Redaktor i Buletinit / Уредник на Билтенот:  
Prof.dr. Mustafa Ibrahim

Këshilli redaktues i Buletinit / Уредувачкиот одбор на Билтенот:  
Prof. dr. Rizvan Sulejmani  
Prof. dr. Zoran Trifunov  
Prof.dr. Mustafa Ibrahim

## Përmbajtja / Содржина

### FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE / ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ

1. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област *Социолингвистика* на Факултетот за социјални науки  
(Проф. д-р Мустафа Ибрахими).....5-9
2. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област *Применета кинезиологија* на Факултетот за социјални науки  
(Проф. д-р Блерим Саити).....10-12
3. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област *Јавна администрација и менаџирање со човечки ресурси* на Факултетот за социјални науки  
(Д-р Дитурије Исмаили).....13-22
4. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област *Фундаментална кинезиологија* (биомеханика, психомоторика, физиологија, друго) (50400 на Факултетот за социјални науки  
(Мр. Сц. Илка Цемена).....23-24

### FAKULTETI I SHKENCAVE INFORMATIKE / ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ

1. Referat për zgjedhjen e një mësimitdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore nga fusha arsimore - shkencore *Anglistikë* në Fakultetin e Shkencave të Informatikës  
(Dr. Arta Bekteshi).....25-30
2. Referat për zgjedhjen e një mësimitdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore –shkencore nga fusha arsimore - shkencore *Arkitektura e sistemeve logaritese* në Fakultetin e Shkencave të Informatikës  
(Dr. Edmond Jajaga).....31-32

### FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE / ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ

1. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област *Физика* на Факултетот за технички науки  
(Д-р Златко Неделкоски).....33-35
2. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област *Друго - проектен менаџмент* на Факултетот за технички науки  
(Д-р Александар Петковски).....36-43
3. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област *Електроенергетика* на Факултетот за технички науки  
(м-р Мусах Фејзулов).....44-46
4. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област *Проучување на фактори на работна и животна средина* на Факултетот за технички науки  
(М-р Урима Демири – Шаипи).....47-49

5. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област <i>Предприемништво</i> на Факултетот за технички науки (М-р Бунјамин Бела).....	50-52
6. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област <i>Друго - материјали</i> на Факултетот за технички науки (М-р Артан Зејнулахи).....	53-56
7. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област <i>Англиска лингвистика</i> на Факултетот за технички науки (М-р Едона Винца).....	57-58
7. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област <i>Теорија на одлучување</i> на Факултетот за технички науки (М-р Неритон Туркеши).....	59-65

### FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS / ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА

1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore –shkencore në fushën <i>Projektim arkitektonik dhe Dizajn (20100)</i> .në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe arkitekturës. (Mr. Vebi Fazliu).....	66-68
2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore –shkencore në fushën <i>Metodologjia e projektimit (20104)</i> .) në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe arkitekturës. (Mr. Adriatik Mahmudi).....	69-70

### FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNOLOGJIKE - ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

1. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област на <i>Биологија на</i> Факултетот за технолошки науки .....	71-73
2. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област на <i>Биоинженерство на</i> Факултетот за технолошки науки .....	74-76
3. Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област <i>Хемија</i> на Факултетот за технички науки (м-р Дрита Абаз).....	77-78

## РЕФЕРАТ

### ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ЗА ОСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ СОЦИОЛИНГВИСТИКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за социјални науки на студиска програма: **Медиуми и интеркултурна комуникација** при Универзитет “Мајка Тереза” - Скопје, од 27.09.2017 а во врска со распишаниот Конкурс за избор на наставници во наставно-научни звања и соработници во соработнички звања, објавено во медиумските информативни гласила: **Нова Македонија, Коха** и на web- страницата на Универзитетот: [www.unt.edu.mk](http://www.unt.edu.mk); на 03.08.2017 година, и врз основа на одлуката на Ректорската Управа за формирање на рецензентска комисија (одлука бр.23-401/1), формира е комисија во состав:

- 1) **Акад. Бард Ругова (Bardh Rugova)**, член на Академијата на науките на Косово и Проф.Д-р на Приштинскиот универзитет,
- 2) **Проф. Д-р Бегзад Балиу (Begzad Balliu)**, редовен професор на Универзитето во Приштина и
- 3) **Проф. Д-р Зекирја Незири (Zeqirja Neziri)**, редовен професор на УКИМ – Филолошки факултет.

Врз основа на поднесените документи од страна на кандидатите рецензентската комисија го доставува следниот извештај:

### ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите звања во научната област (дисциплина) Социолингвистика, по предметната програма **Медиуми и интеркултурна комуникација**, во предвидениот рок се пријавија следните кандидати:

1. Д-р. Ведат Рецепи
2. Д-р. Башким Башкими
3. Проф.Д-р. Мустафа Ибрахими

### 1. Д-р. Ведат Реџеџи

Кандидатот Ведат Реџеџи во 1993 год. се запишал на Филолошкиот факултет при Универзитетот „св.Кирил и Методиј,, на групата Францускио јазик и литература, каде дипломирал во 1997 год. Во 2009 година се запишува на последипломските студии на Филолошки факултет на Универзитетот „св.Кирил и Методиј,, во Скопје и во 2012 год., магистрира со труд *“Philological and cultural stuiies,,* и здоби со звањето - магистер по француска литература. Докторските студии ги започна во истиот Универзитет и во 2016 год. ја одбрани докторската дисертација под наслов *„ Diplomacy as a language (hermeneutic), strategic forms and argument strucktures,,*. Од 1997-2002 работел како професор за француската јазик, култура и литература во средното медицинско училиште „Панче Караџозов,, во Скопје. Од 2002 –2005 работи во Министерството за надворешни работи на Р.Македонија. Од 2009-2012 истотака работи во МНР на Р.Македонија како кординатор за истражување. Од 2012-2016 е избран за прв секретар во истото Министерство. Учествовал во неколку дипломатски тренинзи за кои поседува сертификати.

### 2. Д-р. Башким Башкими

Кандидатот Башким Башкими е роден на 26.08.1964 во с.Лабуништа, општина Струга Основно образование завршува во родното село. Средното образование – гимназија ја заврши во Струга во 1981 год. Истата година се запиша на Филозофски факултет во Скопје, група социологија/ Дипломирал во 1985 год. Во 1986 год. Се запишува на Факултетот за Политички науки во Белград, но поради настаните во бивша Југославија постдипломските студии ги остава на мирување. Во 2005 година се запишува на последипломските студии на Филозовскиот факултет во Скопје на Институтот за Социологија каде магистрираше во 2009 год., со магистерскиот труд *“Религиозноста кај средношколската младина во општина Струга,,* Докторските студии ги започна во истиот Институт и во 2016 год. Ја одбрани докторската дисертација со наслов *„Религиозноста кај населението во охридско-струшкиот регион.* Од 2000 год. работи во Центарот за Социјална работа во Струга работни задачи од областа на социјалната заштита. Има објавено еден труд *Религијата и младите*, има објавено и два труда во 2014 и 2016 во зборник на трудови и еколошка ревија. Има учествувано во некои проекти и изготвување на акциони планови за локалната општина Струга.

### 3. Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими

Кандидатот Проф.Д-р. Мустафа Ибрахими е роден на 05.01.1967 во с.Црнилиште, Прилепско. Основното образование го завршил во родниот крај, а средното образование во гимназијата „Зеф Луш Марку - Скопје,. Во 1990 година ги заврши студиите на Катедрата за албански јазик и литература на филолошкиот факултет „Блаже Конески,, при УКИМ, Скопје. Во 1992 год. дипломира и на Педагошката Академија, Скопје.

На филолошкиот факултет „Блаже Конески,, при УКИМ, ги заврши студиите од втор (магистерски) и трет (докторски) циклус на студиската програма Јазични студии. Најпрво во учебната 1993/1994 се запишал на втор циклус, а во 1997 година со успех го

одбрани магистерскиот труд под наслов „*Говорот на Албанците во Прилепско*“ со што се стекнал со научно звање магистер по Филолошки науки, насока јазик. Во 2001 со одличен успех ја одбрани докторската дисертација под наслов „*Речникот и фразеологијата во говорот на Албанците во Прилепско и Крушевско*„. Во 2007 го доби научното звање вонреден професор, во 2012 година станува редовен професор, додека во септември 2017 година повторно е реизбран за редовен професор.

Своето прво вработување го имал во 1990 и се до 1998 година работел како наставник во ОУ „Исмаил Кемали„ во с.Цтнилиште, Прилепско. Од 1998 до 1999 работи како јазичен уредник во списанието „Факти„ во Скопје. Од 1999 до 2001 работи како професор во Гимназијата „Зеф Луш Марку„ Скопје и од 2001 е редовен професор во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово.

Од 2006 година наваму предавал на неколку универзитети и институти во земјата и надвор, како што се: Тетовскиот Државен Универзитет (2006-2007); Универзитетот Кирил и Методиј (2015-2016); Универзитетот „Калабрија во Козенца„ (2006, 2009, 2014); Институтот за Етнологија, Скопје (2006-2010); Државниот Испитен Центар (2008-2012), Воената Академија (2006-2017) и др.

Од 2002 година е главен уредник на списанието “Zëri i Pelagonisë”, уредник е и на научното списание “ANAS” и член на бордот на списанието „АКТЕТ„ при Институтот „Алб-Шкенца„ Скопје, Приштина и Тирана. Е основач на списанието „ALBSTUDENTI” на Катедрата за Албански јазик и литература при УЈИЕ, Тетово.

Има освоено неколку награди и признанија: во 2002 година е добитник на меѓународниот конкурс од IREX – promedia – Софија за најдобра истражувачка сторија; во 2006-2007 во УЈИЕ ја доби главната награда за најдобра истражувачка работа со наслов „Мултимедијлни методи за учење на албанскиот јазик„. Има освоени и десетици други помали награди и признанија во многу сфери од животот.

## **Наставно-образовна дејност**

Во рамките на наставно-образовната дејност на УЈИЕ, Факултет за јазици, култури и комуникации кандидатот Проф. Д-р Мустафа Ибрахими изведува настава, вежби, теренска настава и консултации со студентите на прв, втор и трет циклус студии на студиската програма Албанолошки студии. Предавал: *дијалектологија, лексикологија и семантика, социолингвистика* (прв циклус); *етнолингвистика, јазици во контакт, Прагматика и стилистика, Балкански јазици* (втор циклус); *Образовна социолингвистика, Техники за пишување на Докторска Дисертација* (трет циклус). На ниво на универзитет ги држи изборните предмети за втор циклус: *Мултикултурализам и мултилингуализам и Реторика*. За прв циклус како изборни предмети предавал: *Академско пишување, Албански јазик 1,2,3 ниво за странци, Албански јазик за специфични намени* и др.

Кандидатот Проф.Д-р. Мустафа Ибрахими досега бил ментор на една одбранета и три докторски дисертации пред одбрана, 5 одбранети магистерски тези и 10 пред одбрана. Кандидатот учествувал како член во комисија за оцена/или одбрана на десетици докторски и магистерски трудови. Има акредитација за магистерски и докторски студии.

## Научно-истражувачка дејност

Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими оваа година во УЈИЕ по втор пат е избран за редовен професор. Од 2002 до денес е автор или коавтор на 26 книги, автор или коавтор на вкупно 150 наслови, објавени во домашни, регионални и меѓународни научни списанија, /презентирани во меѓународни научни конференции, семинари и публикации. Проф. Д-р Мустафа Ибрахими учествувал како член во неколку научни проекта *Определување на јазичните нивоа по албански јазик (2007=2008), според Алте-програмата (2005-2006); Јазичните разлики меѓу половите (2006-2007); Етно-фолклористички и дијалектолошки студии на албанското население во Македонија (2007-2008); Фолклорни, социолингвистички и етнографски студии за Арберешите во Италија (2008-2010); Мајка Тереза во светската филателија (2017)* и др.

## Стручно дејност и дејност од поширок интерес

Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими од самиот почеток активно е вклучен во работата на стручни комисији и работни групи при Факултетот за јазици, култури и комуникации на Универзитетот ЈИЕ. Од 2001 е носител на многу функции, од кои најважни се: Директор на Центарот за Истражување при Факултетот и член на Комитетот за истражување (2005-2011); Претседател на Комисијата за подготовка на приемни тестови за студенти (2001-2011); Член на Комитетот за Јазична политика во УЈИЕ (2005-2013); Член на Докторската школа при УЈИЕ (2013-2016); Член на Сенатот (2013-2017); Комисија за настава (член), Комисија за наука (член), Конкурсна комисија за запишување на студенти (член) Работна група за промотивни активности на Факултетот и др.

Врши стручна апликативна работа во областа на социолингвистиката, посебен ангажман имал во областа на дијалектологијата, фолклорот и лексикологијата на албанскиот јазик. Кандидатот Проф. Д-р Мустафа Ибрахими остварил експертски активности во програми на универзитетско ниво, експертските активности биле насочени кон спроведување на албанскиот јазик за Академско употреба, специфична намена и за определување на албанскиот јазик по нивоа според АЛТЕ-програмата за учење на странски јазик.

Стручно усовршување во странство остварил неколку студиски престои во Козенца Италија, и тоа во 2006, 2008, 2010, 2013, 2014 и 2015. Особена активност кандидатот покажува во истражување на говорот и фолклорот на Арберешите во Италија, при што и печати книга за јазикот, културата и олклорот на Арберешите во Италија..

Кандидатот Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими бил претседател на Уредувачкиот одбор за 10 Научни Конференции, кои ги организираше Катедрата за Албански Јазик и Литература, во периодот од 2005 до 2017, како и член на уредувачкиот одбор на 3 научни средби на Институтот Алб-Шкенца, одржани во тетово и Скопје. Сите научни излагања од овие конференции се печатени во посебни зборници на трудови, како нивен главен уредник бил Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими.



## Оценка од самоевалуација

Кандидатот Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими во последните 10 години има позитивни оценки од анонимно спроведените анкети на студентите на предметите каде што предава во сите три циклуса,. Истотака има високи оценки од извршените обсервации на часовите од страна на специјална комисија во последните 7 години, каде покажал одличен успех во употребата на техниките и методите во одржувањето на часот.

## ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на Проф.Д-р. Мустафа Ибрахими. Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека Проф.Д-р. Мустафа Ибрахими поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за основање на работен однос на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, ги исполнува сите услови да биде избран на работен однос во наставно-научната област социолингвистика и Академско Пишување.

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на **Факултетот за социјални науки** Проф.Д-р. Мустафа Ибрахими да биде примен во работен однос како редовен професор во наставно научна област **СОЦИОЛИНГВИСТИКА и АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ во Студиската програма: МЕДИУМИ И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА**,.

## РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Акад. Бард Ругова (**Bardh Rugova**)с.р.
2. Проф. д-р Бегзад Балиу (**Begzad Balliu**)с.р.
3. Проф. д-р Зекирја Незири (**Zeqirja Neziri**) с.р.

## РЕФЕРАТ

### ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ЗА ОСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ ПРИМЕНЕТА КИНЕЗИОЛОГИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за Социјални Науки на студиска програма: Спорт и Спортски Науки при Универзитет “Мајка Тереза” - Скопје, од 27.09.2017 а во врска со распишаниот Конкурс за избор на наставници во наставно-научни звања и соработници во соработнички звања, објавено во медиумските информативни гласила: **Нова Македонија, Коха** и на web- страницата на Универзитетот: [www.unt.edu.mk](http://www.unt.edu.mk); на 03.08.2017 година и врз основа на одлуката на Ректорската Управа за формирање на рецензентска комисија (одлука бр.23-401/1), формира е комисија во состав:

1. **Проф.Др. Жарко Костовски** - Факултет за Физичко образование, спорт и здравје при УКИМ– Скопје.
2. **Проф. Др. Сунај Раими** - Филозофски Факултет при ДУТ – Тетово.
3. **Вон. Проф.Др. Висар Ганиу** - Факултет за Физичка Култура при ДУТ- Тетово.

Врз основа на поднесените документи од страна на кандидатите рецензентската комисија го доставува следниот извештај:

### РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс се пријавија четворица кандидати и тоа:

1. Др. Милазим Камбери
2. Др. Селим Алили
3. М-р. Дејан Недев
4. Доц.Др. Блерим Саити

#### 1. Др. сци. Милазим Камбери

Кандидатот Др. Сци. Милазим Камбери е роден на 20.02.1966. во с. Лопате Куманово Р. Македонија, основното училиште го завршил во родното место, додека гимназијата во Куманово, Факултетот го завршил на Универзитетот во Приштина со среден успех **7,06**, Магистрирал на Универзитет Хасан Приштина на тема *„Lidhshmëria e relacioneve ndërmjet dimensioneve antropometrike dhe aftësi të lëvizore të rinjtë e moshës 16 vjeç tek dy gjinitë”*, а докторирал на Универзитет во Тузла, Р. Босна и Херцеговина на тема: *Валоризација крузног и станицногобилика за развој динамичкеснаге и статицкесиле ученика у настави тјелесног и здравственогодгоја,*

Кандидатот ги исполнува условите според конкурсот, за избор во наставно- научно звање односно се стекнато научно звање доктор на науки. Врз основа на точка 3 од конкурсот за избор

на наставно- научно звање Доцент, кандидатот не го исполнува овој критериум на минимум просечна оцена 8.00 од основни и последипломски студии. Од увидот во неговото CV комисијата установа дека кандидатот има солидна спортска кариера. Од истата приложена документација комисијата не го утврди работното искуство како и досегашниот научен опус.

## 2. Др.Сци. Селим Алили

Кандидатот Др. Сци. Селим Алили е роден на 15.05.1963 во с. Узермиште, општина Желино-Тетово. Државјанин на Р. Македонија, по националност Албанец и место на живеење с. Узермиште, општина Желино. Основно образование завршил во ОУ Даме Груев во с. Шемшово, средно образование во Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ,, - Тетово. Во 1990 завршил Факултет за Физичка култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј,, во Скопје со просечна оцена 6,0 и Магистрирал при истиот Факултет. Докторирал во 2016 год . на Алфа Универзитет- Белград Р. Србија.

Кандидатот ги исполнува услови според конкурсот, за избор во наставно- научно звање односно се стекнато научно звање доктор на науки. Врз основа на точка 3 од конкурсот за избор на наставно- научно звање Доцент, кандидатот не го исполнува овој критериум на минимум просечна оцена 8.00 од основни и последипломски студии. од увидот на неговото CV и приложената документација комисијата утврди дека кандидатот учествувал на две научни конференции и имаа два објавени труда од истите конференции. Кандидатот е со неколку годишно работно искуство како наставник по физичко образование во основно и средно училиште.

## 3. Мр.Сци. Дејан Недев

Кандидатот Мр.Сци.Дејан Недев е роден во 28.01.1980 Р. Македонија, со живеалиште на ул. Јуриј Гаргарин 23/2/7 Скопје. Во учебната 1986-1994 завршил основно образование во училиштето „Кузман Јосифовски Питу,,-Скопје, додека средно образование завршил 1994-1998 во ЕПУ „Васил Антевски Дрен,, Скопје, како правен техничар. Завршил Факултет за физичка култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј,, во Скопје. На истиот Факултет во 2011 год.завршил додипломските студии со просечна оценка 7,83.

Кандидатот не ги исполнува услови според конкурсот.

## 4. Доц. Др. Блерим Саити

Кандидатот Доц. Др. Блерим Саити, е роден на 23.11.1975 година во Куманово, Р. Македонија, државјанин на Р. Македонија, по националност Албанец и место на живеење Оризаре општина Ликово, Куманово. Во учебните 1982/90 завршил Основно образование при ОУ “Јета е ре” Слупчане, Липково. Средно образование завршил при гимназија “Гоце Делчев” Куманово во учебните 1990/94. Од 1994/98 студирал во Високиот институт за физичко образование и спорт “Војо Куши” Тирана, Р.Албанија каде и се здобил со звањето Наставник по физичко образование и профилизиран на боречките спортови со среден успех 8.00. Во истата година го продолжува образованието на специјалистичките студии **Физио-кинезио-терапија и масажа** на Високиот институт за физичко образование и спорт “Војо Куши” Тирана, Р.Албанија. Магистрирал во 2003 год. при Академија за физичко воспитание и спорт “Војо Куши” Тирана, Р.Албанија на тема: **“Verifikimi i kapacitetit motorik tek nxënësit e shkollave 8-vjeçare (11-14 vjeçe)”** со просечна оцена од студиите 8,00. Докторирал во 2013 год. на Факултетот за физичка култура при Универзитетот “Св.Кирили Методи”, во Скопје на тема: **“Утврдување на Соматотиповите и евентуалните**

**нивни разлики во однос на антропометриските карактеристики, моторичките и функционалните способности кај спортисти од различни спортови ”.**

Кандидатот ги исполнува условите според конкурсот, за избор во наставно научно звање односно се стекнал со научно звање доктор на науки. Врз основа на точка 3 од конкурсот за избор на наставно- научно звање доцент, кандидатот го исполнува критериумот за просечна оцена 8.00. Од увидот на приложената документација комисијата утврди дека кандидатот имал солидна спортска и тренерска кариера. Од истата приложена документација комисијата го утврди работното искуство на кандидатот дека работи на Универзитетот во Тетово каде што во 2013 год. е избран во наставно научно звање доцент. Кандидатот е избран за предавач на втор циклус на студии на Универзитетот во Тетово како и надворешен соработник на втор циклус на студии на Колеџот “Universi,, Приштина, Р. Косово. Од приложената документација од кандидатот каде може да се види дека кандидатот има богат научен опис прикажан преку:

- објавени 26 труда во меѓународни и национални списанија;
- член на организациски одбор на 5 меѓународни научни конференции;
- член на научен одбор во 6 броја на меѓународно списание “Sport and Health”, Tetovo;
- член на научен одбор на меѓународно списание “Sport Science”Травник Босна и Херцеговина;
- Учесник на 5 меѓународни проекти Tempus, Erasmus+ и OlimpicDay;
- Акредитиран Ментор за последипломски студии.

## М И С Л Е Њ Е И П Р Е Д Л О Г

Врз основана погоре наведените констатации, рецензентската комисија е на став дека кандидатот **Доц.Др.Блерим Саити**,ги исполнува условите за избор во Наставно-Научно звање, предвидени со конкурсот за избор на еден извршител на студиската програма Спорт и спортски науки при Универзитетот Мајка Тереза во Скопје. Земајќи го во предвид неговото работно искуство, научниот опус и неговиот избор во звањето доцент во 2013 год., комисијата му предлага на Наставно-Научниот совет на “Факултет за Социјални Науки,,при “Универзитетот Мајка Тереза”- Скопје,**Доц. Др. Блерим Саити** да биде избран во наставно-научно звање **Вонреден Професор** од областа на ПРИМЕНЕТА КИНЕЗИОЛОГИЈА (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезотерапија, друго)- (50401 од Класификацијата на научноистражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатијева класификација).

**Рецензентска Комисија :**

- 1). Проф.Д-р. Жарко Костовски– Претседател \_\_\_\_\_
- 2). Проф.Д-р. Сунај Раими – член \_\_\_\_\_
- 3). Вон.Проф.Д-р. Висар Ганиу – член \_\_\_\_\_

**Скопје , 02.10.2017 година.**

## РЕФЕРАТ

### ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕНАЦИРАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Со одлука на Наставно – научниот совет на Факултетот за Социјални Науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, донесена на неговата седница одржана 20.09.2017 година, формирана е Рецензентска комисија за избор на наставник од областа Јавна администрација и менаџирање со човечки ресурси, во состав:

- Проф.Д-р Елена Андреевска- претседател,
- Проф. Д-р Блерим Река, член
- Асоц. Проф.Д-р Агим Мамути, член

По прегледот на доставената документација, Рецензентска комисија на Наставно – научниот совет на Факултетот за Социјални Науки при Универзитетот “Мајка Тереза”, го доставува следниот:

#### ИЗВЕШТАЈ

На конкурсот објавен од Универзитетот “Мајка Тереза” во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха” на ден 03.08.2017 година, за избор на наставник од областа **Јавна администрација и менаџирање со човечки ресурси**, се пријавија кандидатите:

##### 1. Д-р Дитурије Исмаили

- **Биографски податоци**

Д-р Дитурије Исмаили е родена на 09 Септември 1976 година во Гостивар, Република Македонија. Основното образование го завршила во Гостивар а средното во гимназијата “Панче Поповски” во Гостивар со континуиран одличен успех.

На Филолошкиот факултет на Државниот Универзитет во Тетово дипломирала во 2000 година.

Во академската година 2005/2006 се запишала постдипломски студии по Компаративна Јавна Администрација на Европската Унија во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, и пред одредената комисија во 2008 го одбрани својот магистерски труд “Пост-Нице процесот и институционалните реформи на Европската Унија”, и ја стекнала звањето магистер по компаративна јавна администрација на Европската Унија.

Во 2010 година се запишала на докторски студии на Правниот Факултет “Јустинијан Први” при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје. Во Јануари 2016 година на Правниот Факултет успешно ја одбрани својата докторска дисертација “Раководење со меѓународните програми во високото образование: компаративна студија на случај Република Македонија и Република Албанија” и се здобива со научното звањето доктор на политички науки.

Кандидатката освен македонскиот и албанскиот јазик има познавања од следниве странски јазици: англиски, француски, турски и германски.

• **Работното искуство на Д-р Исмаили е врзано со следниве ангажмани:**

- Од 2014 до ден денес е *раководителка* на Канцеларијата за истажување и проекти и наставник во одделот на политички науки и меѓународни односи во Универзитетот Епока во Тирана, Албанија.
- Април 2003-Јуни 2006 година била вработена во Универзитетиот на Југоисточна Европа како *асистентка на Ректорот*.
- Јули 2006-Август 2014 работила како *Раководител* на Канцеларијата за Истажување при ЈИЕУ во Тетово.
- 1999-2003 работила како *координатор* на прокети во невладини и меѓународни организации како ОБСЕ, АРЦ, МЦ, ЦРС, АДИ.
- 2003-до ден денес си раководи со многу меѓународни проекти од програмите ТЕМПУС, ЦЕЕПУС, ЕРАСМУС Плус, КОСТ, итн.
- 2005-денес е ангажирана како *Експерт во Агенцијата за Акредитација на Република Албанија* во склоп на институционалната акредитација на високо образовните институции во Република Албанија заедно со QAA од Велика Британија.

Од самиот почеток на својата кариера Д-р Исмаили била вклучена во разни **меѓународни проекти** како што се:

- Координатор на проектот *3<sup>rd</sup> Cohort Human Resources Strategy Group*, проект финансиран од ДГ на Европска Комисија
- Координатор на СЕЕУ во *Regional Research Promotion Programme-RRPP*, финансиран од Швајцарската влада преку Универзитет во Фрибург.
- Член на Одборот во Темпус проектот *"Intégration et structuration des relations internationales dans les universités macédoniennes" 2003-2004*, финансиран од ЕК
- Член на Одборот во Темпус проектот *"Developing Doctoral studies in social sciences according Bologna Process" 2006-2008*, финансиран од ЕК
- Координатор на Темпус проектот **"JOIN-SEE" 2009-2012**, финансиран од ЕК.
- Член на Одборот во Темпус проектот *"Interuniversity 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> cycle IR study programs in Macedonia" 2008- 2011* финансиран од ЕК
- Член на Одборот во Ерасмус Плус проектот *"Strategic support on strengthening the quality assurance structures at the private higher education institutions in Albania", 2015-2018*, финансиран од ЕК
- Член на Одборот во Ерасмус Плус проектот **"K-FORCE-573942-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-SBHE-JP"**, финансиран од ЕК.
- **Координатор на проектот во Ерасмус Плус апликацијата "Promoting Graduate Skills and Employability at the Albanian Labor Market: Capacity Building and Development of Albanian HEI's -PGSEAL "**
- Координатор за Епока во COST проектот *IS 1404 "Evolution of reading in the age of digitalization (E-READ)" 2014-2018*, финансиран од програмата Horizon 2020, ЕК
- Координатор за Епока во COST проектот *IS1402 "Ageism: A Multi-National, Interdisciplinary Perspective"* финансиран од програмата Horizon 2020, ЕК
- Координатор и главен истажувач во проектот **"Street children in AL, MK, AL and**

*BiH- struggles and identities*” 2011-2013, финансиран од програмата на швајцарската влада RRPP.

- Истражувач во прокетот “Создавање прецизни описи и евалуации за определување на јазичните нивоа на албанскиот и македонскиот јазик”, финансиран од истражувачкиот буџет на СЕЕУ.
- Истражувач во прокетот “Ethics and IT” финансиран од истражувачкиот буџет на СЕЕУ

- **Наставно-образовна дејност**

Од 2000 година Г-ѓа Исмаили учествувала на семинари, тренинзи, универзитетски програми и меѓународни конференции а како асистент била ангажирана во:

- Југоисточниот Европски Универзитет во Тетово каде што предавала: Институциите на ЕУ, Јавни Политики и ESP, и во
- Универзитетот Епока во Тирана предава: Пројект менаџмент, методите на истражување во социјалните науки, Актуелните ситуации во меѓународните односи во мастер циклус, и др.

Од 2007 до 2014 била *главен уредник* на научното списание “*SEEU Review*” објавена во меѓународната академска платформа *De Gruyter*. Исто така била генерален секретарка на Истражувачкиот Академски Комитетт во СЕЕУ од 2007 до 2014 година.

**Други важни информации ангажмани**

Д-р Исмаили се има здобиено и со многу други дипломи и сертификати, како што се:

- **Sweden- University of Gothenburg** – една неделна тренинг семинар фокусиран на институционално раководење и етика (institute management and ethics), како и квалитативно осигурување во академски институт (quality assurance at an academic institute).
- **Грчка**-Едно неделна практична примена во Универзитетот Македонија за докторски студии по социјални науки.
- **Полска**-Следен четири дневна Конференција по Градење на Европска Истражувачка подлога: “Одговорностите на Истражувачките Раководители” организиран од EARMA (European Association for Research Managers and Administrators)
- **Белгија** – Дво неделно Практично работа/Practical Placement во Универзитетот Гент, Фебруари 2006 за ECTS- Дополнителна Диплома/Diploma Supplement, студентска и мобилност на персоналот, развивање по интернационализација и истражување на универзитетите - Диплома стекнато.
- **Австрија-University of Graz**- Интензивна дво-неделна работилница по Развој на администрацијата на високото образование во Југоисточна Европа /South East Europe Higher Education Administration Development- Диплома стекнато.
- **Норвешка**- Учествовано на дво-месечен тренинг за Демократија, Човекови права и мирно решавање на конфликти/Human Rights and Peace Conflict Resolution организирано од Nansenskolen/Norway- Диплома стекнато.
- **Франција**- Учествовано на дво неделен состанок на сојузот/ Alliance Meeting во Париз за организирање летни школи.
- **Данска**- Учествовано на едно месечен Меѓународен лидер тренинг Семинар организиран од Mellefolkeligt Samvirke/Denmark- Диплома стекнато.
- **Турска**-Учествовање и презентирање на истражувачка работа во “Светска Конференција по Образовни Науки/World Conference in Educational Sciences”, Фебруари, 2010

- **Словенија**-Учествувано на четири дневна Годишна на EARMA по повод “Големи предизвици во истражувачки менаџмент и администрација/Grand challenges in Research Management and Administration”, Јуни 2010
- **Германија, Универзитет на Хамбург**-Учествувано на “Академска мрежа Југоисточна Европа (АН-ЈИЕ) - Работилница за стратегија за заеднички проекти и публикации како претставник на мрежата од Македонија/Academic Network Southeast Europe (AN-SEE) -Strategy Workshop on Joint Projects and Publication as representative of the network from Macedonia”.
- **Белгија**,Учествувано на Католичкиот Универзитет во Лувен на годишниот состанок по проектот HRS4R финансиран од Европската комисија, Фебруари 2013.
- **Колумбија Универзитетот/Columbia University in NY**следен тренингот “Социјална хармонија и мирно решавање на конфликти/Social Harmony and Peace Conflict Resolution”, Март 2013. Диплома стекнато.
- **Виена, 2017** учествувала на “Градење мостовски летна школи за социјални грижи/ Bridge Building Summer School on Social Welfare”, Сертификат стекнат.

#### Публикации:

- Дитурије И., Махије М.“ The impact of integration in the European Union in the Economy of the Republic of Macedonia”, presented paper on the conference on May, 2017. Published in the Interdisciplinary Journal of Research and Development (IJRD)
- Дитурије И, Мухарем Е, “*Human Resources Management at South East European University as a new model of Higher Education in the Republic of Macedonia*”, published at Procedia Social and Behavioural Sciences Journal 2 (2010)5125-5129 : 1877-0428-2011, Published by Elsevier Ltd
- Дитурије И, Деннис Ф, *Finding the right person to lead a third-generation university: a new approach in the Republic of Macedonia*”, presented at WCES and published at Elsevier Science Direct- Social and Behavioural Sciences Journal 15 (2011) 2083-2087 :1877-0428©2011 Published by Elsevier Ltd.
- Дитурије Исмаили “The Post Nice Process and Institutional Reforms of the New Members States of EU” - research paper published at SEEU Review – vol. five. number one, 2009- ISSN-1409-7001; [http://www.seeu.edu.mk/files/SEEU\\_Review%2005\\_1.pdf](http://www.seeu.edu.mk/files/SEEU_Review%2005_1.pdf)
- Дитурије И, Деннис Ф, “A study on achievements of SEEU research after 10 years”, published on Procedia-Social and Behavioural Science Journal (ISSN: 1877-0428) by ELSEVIER ([www.elsevier.com](http://www.elsevier.com)) and indexed to Science Direct, Scopus, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science)
- Дитурије И, Фадил З, “The decentralisation process in the Republic of Macedonia in function of solving inter-ethnic relation problems”, published in AKTET- Journal of Institute Alb-Shkenca, ISSN 2073-2244, Vol 4 number 4, [http://alpa.mali-it.eu/journal/aktet/vol/vol4/Aktet\\_Vol\\_IV\\_Nr\\_4\\_pp\\_624\\_628.pdf](http://alpa.mali-it.eu/journal/aktet/vol/vol4/Aktet_Vol_IV_Nr_4_pp_624_628.pdf)
- **Дитурије И, Бевли Х**, “*What are the most significance achievements of European Union, from Albanian scholar’s perspective*”, во процес на публикација во Croatian International Relations

#### Книги:

- Книга “ *The post Nice process and Institutional Reforms of The European Union*” објавено од Lambert Ac. Publishing, 2011, ISBN 978-3-8465-9276-0
- Дел од книгата ” *From Green Fields to intelligent buildings*” објавено од СЕЕУ, 2010, ISBN 987-608-4503-37-8



## 2. Д-р Сузана Мехмеди

- *Биографски податоци*

Д-Сузана Мехмеди е родена на 20.08.1977 во Кичево. Има завршено Педагошки факултет во Универзитетот Св Климент Охридски во Скопје во 2000 година, и магистрирала во универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во 2009 година. Со звање доктор на науки се стекнала на во 2015 година во универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на правниот Факултет.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- *Наставно- образовна дејност*

Др. Сузана Мехмети шес години работила како Генерален Директор во Вестерн Унион, а по тоа работила во Агенцијата за Администрација како Виш советник. Од 2012 е Државен советник во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор. Др Мехмети била вработена со определено време во Државниот Универзитет во Тетово, Колеџ Темпули во Приштина и Универзитет за Бизнис и Технологија во Приштина.

- *Научно истражувачка дејност*

Има изработено неколку труда во меѓународни конференции како што се: “European Integration of RM in practical and theoretical way”, “Reforms in the public administration, part of the key conditions for the integration of RM in EU”, “ Reform priorities in PA for a Pro European country”, и др.

- *Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес*

Кандидатката Сузана Мехмети има наведено во својата биографија дека учествувала во обуки како што се Инспекциски надзор на државните институции, и European Center for Judges and Lowyers in Podgorica, и др.

## 3. Д-р Илаз Амети

- *Биографски податоци*

Др Илаз Амети е роден на 20.04.1968. Има завршен магистратура во Економскиот Институт во Скопје. Докторирал во универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на департаментот Економикс.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- *Наставно- образовна дејност*

Др.Амети работил во Државниот Универзитет каде и предал Макроекономија, Вовед во Менаџмент, и др.

- *Научно истражувачка дејност*

Има изработено неколку труда во меѓународни конференции како што се: “ Cilesia e prodhimit agroindustrial si indikator I I rritjes se investimeve ne buqesi”, “ Agrobiznes and the factors affecting its management” , “ Commercial exchange of cucumbers with the countries of Balkna Region”, “Quality of Agriculture products a factor for reinvestments in farms”, и др.

- *Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес*

Нема доставено

#### 4. Д-р Шкодране Дарлишта

- *Биографски податоци*

Др- Д-р Шкодране Дарлишта е родена на 29.01.1983 во Скопје. Има завршено Економски факултет при Државниот Универзитет во Тетово и магистрирала во истиот во 2011 година. Со звање доктор на науки се стекнала на 2016 година во Европскиот Центар за мир и развој на Универзитетот за мир при Обединети Нации.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- *Наставно- образовна дејност*

Др- Д-р Шкодране Дарлишта од 2008 до ден денска работила како Директор на во Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиници. Од 2004 до 2006 била Советник на Државен Секретар при Министарство за Култура.

- *Научно истражувачка дејност*

Нема доставено

- *Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес*

Кандидатката Шкодране Дарлишта е овластен сметководител издадено од Министарство за Финансии. Била ангажирана како предавач во разни државни организации во вклоп на разни програми како програма за едукација за јавни набавки, и др

#### 5. Д-р Ана Секулоска

- *Биографски податоци*

Д-р Ана Секулоска е родена на 23.06.1982 во Битола. Има завршено Педагошки факултет при Државниот Универзитет Свети Климент Охридски, и магистрирала во истиот во 2011 година. Со звање доктор на науки се стекнала во 2017 година во Универзитетот Свети Кирил и Методи на Правен Факултет.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- *Наставно- образовна дејност*

Д-р Ана Секулоска од 2003 до 2008 работила како референт во службата за студентски прашања во Универзитетот во Битола. Од 2008 до 2014 работила како технички сектератр во Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи. Од 2014 и актуелно е Раководител на одделение за Човечки ресурси при Факултетот за информатички и комуникациски технологии.

- *Научно истражувачка дејност*

Д-р Ана Секулоска има изработено неколку труда во меѓународни конференции како што се: "Information Level Assessment Framework and Educational Policy Implication", "Measuring information and communication technologies for educational Policy Improvement", "Креирање на Политики во Образовниот систем", "Концептот на општествено одговорни организации" и др.

- *Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес*

Кандидатката Ана Секулоска учествувала во различни обуки во вклоп на разни проекти како во држава исто така и во странство.

## **6. Д-р Елизабета Нестороска-Димич**

### *Биографски податоци*

Д-р Елизабета Нестороска-Димич е родена на 30.05.1964 во Скопје. Има завршено Економски факултет на смер Контрола и ревизија и магистрирала во истиот по областа на бизнис адмиснитрација. Со звање доктор на науки се стекнала исто така во Економски факултет во Скопје Факултет по областа на менаџмент.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- *Наставно- образовна дејност*

Д-р Елизабета Нестороска-Димич моментално е вработена во сектор набавки во Макстил Скопје, а била предавач за менаџмент во вклоп на Ерасмус пројект а исто така била асистент на предметот менаџмент при економскиот факултет во Универзитетот во Лублана. Од 2009 до 2015 работила како финансиски аналитичар во Макстил, а од 2009 до 2011 предавал на Универзитетот во Њујорк во Скопје.

- *Научно истражувачка дејност*

*Нема доставено*

- *Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес*

Кандидатката Д-р Елизабета Нестороска-Димич учествувала во различни проекти и обуки како: Финансиски менаџмент, вештини на преговарање, и др.

## **7. Д-р Јасмина Мишоска**

Д-р Јасмина Мишоска е родена на 10.03.1990 во Скопје. Има завршено економски Факултет при Европски Универзитет во Скопје, и магистрирала во истиот во 2013 година во насока на финансиско банкарски менаџмент. Со звање доктор на науки се стекнала во 2017 година во Економскиот Институт на Економскиот Факултет во Скопје.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- *Наставно- образовна дејност*

*Нема доставено*

- *Научно истражувачка дејност*

*Нема доставено*

- *Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес*

*Нема доставено*

## **8. Д-р Џемазије Ибрахими**

- *Биографски податоци*

Д-р Џемазије Ибрахими има завршено Правен Факултет во Скопје магистрирала во истиот во 2007 година. Со звање доктор на науки се стекнала во 2013 година на Правниот Факултет во Приштина.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- *Наставно- образовна дејност*

Д-р Џемазије Ибрахими од 2010 до денес работи во средното училиште 8 Септември во Тетово а од 2014 година во ААБ Колеџ во Приштина. Д-р Џемазије Ибрахими работила како асистент на Правниот Факултет во Државниот Универзитет во Тетово.

- *Научно истражувачка дејност*

Д-р Џемазије Ибрахими учествувала во национални и меѓународни конференции.

- *Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес*

Д-р Џемазије Ибрахими објавила научни трудови во национални новини а исто така и во меѓународни списанија како: Academic Journal of Business Administration, Law and Social Sciences, и др.

## 9. Д-р Александра Цибрева

- *Биографски податоци*

Д-р Александра Цибрева е родена на 30.05.1979 во Скопје. Има завршено Филолошки Факултет во Скопје, и магистрирала во Економски Факултет во Осјек во 2015 година. Со звање доктор на науки се стекнала во 2013 година во МИТ Универзитет во Скопје.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- *Наставно- образовна дејност*

Д-р Александра Цибрева од 2011 до денес работи во МИТ Универзитет како доцент на Бизнис Менаџмент, Секретар на Факултетот за Менаџмент на туризам, Продекан за настава на Факултетот за менаџмент, Координатор на Ерасмус + програмата. Од 2007 до 2010 работила асистент на Финансии, Маркетинг менаџер во индоор салес во Бијан Шпед во Скопје.

- *Научно истражувачка дејност*

Д-р Ана Секулоска има изработено неколку труда во меѓународни списанија како што се: "Influence of the Organizational Culture on Knowledge Management Practices in the Organization", "Analysis of the Financial Derivatives Market in Asia with special emphasis in India", "The effects of training of Human Resources in the Banking Sector in the country on their productivity and effectiveness", "The role of the communication process within the management actions in the political and business world" и др.

- *Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес*

Кандидатката Д-р Александра Цибрева учествувала на експертски конференции, образовни семинари и курсеви организирани од многу меѓународни и домашни институции.

Д-р Агни Алиу

Нема доставено биографија

## ЗАКЛУЧОК

Врз основа на целосниот преглед на доставената документација и останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите, рецензентската комисија заклучи дека:

- Д-рД-р Сузана Мехмеди – има солидни успеси во научна истражувачка дејност но според доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс.
- Д-рИлаз Амети- според доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс
- Д-рШкодрани Дарлишта според доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс
- Д-рАна Секулоска според доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс
- Д-р Елизабета Нестороска-Димич според доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс
- Д-р Јасмина Мишоска според доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс
- Д-р Џемазије Ибрахими според доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс
- Д-р Александра Цибрева има солидни успеси во научна истражувачка дејност но според доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс.
- Агни Алиу според доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на целосниот преглед на изнесените податоци, како и од личните сознанија за кандидатот, Рецензентската комисија констатира дека кандидатката Д-р Дитурије Исмаили:

1. Ги исполнува условите предвидени во Законот за високо образование и одредбите на Статутот на Државниот Универзитет “Мајка Тереза” за избор во звање согласно објавениот конкурс;
2. Има соодветно наставно и научно искуство со постигнати завидни резултати во својата работа;

Бил носител на повеќе јавни функции и е истакнат стручњак во областа на јавна администрација и менаџирање со човечки ресурси чиј дел е и полето општествени науки

Врз основа на целосниот преглед на изнесените податоци, како и од личните сознанија за кандидатот, Рецензентската комисија констатира дека кандидатката Д-р Дитурије Исмаили:

3. Ги исполнува условите предвидени во Законот за високо образование и одредбите на Статутот на Државниот Универзитет “Мајка Тереза” за избор во звање согласно објавениот конкурс;
4. Има соодветно наставно и научно искуство со постигнати завидни резултати во својата работа;
5. Бил носител на повеќе јавни функции и е истакнат стручњак во областа на јавна администрација и менаџирање со човечки ресурси чиј дел е и полето општествени науки.

Имајќи предвид се што е погоре наведено, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за Социјални Науки при Универзитетот “Мајка Тереза” во Скопје да го избере кандидатот **Д-р Дитурије Исмаили** во звањето **ДОЦЕНТ** во областа **јавната администрација и менаџирање со човечки ресурси**.

Скопје,  
06.10. 2017

**Рецензентска комисија**

---

Проф. Д-р Елена Андреевска – претседател

---

Проф. Д-р Блерим Река – член

---

Асоц. Проф. Д-р Агим Мамути – член

## РЕФЕРАТ

Врз основа Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за Социјални Науки на студиска програма: Спорт и Спортски Науки при Универзитет “Мајка Тереза” - Скопје, од 27.09.2017 а во врска со распишаниот Конкурс за избор на наставници во наставно-научни звања и соработници во соработнички звања, објавено во медиумските информативни гласила: **Нова Македонија**, **Кохаи** на web- страницата на Универзитетот: [www.unt.edu.mk](http://www.unt.edu.mk); на 03.08.2017 година, и врз основа на одлуката на Ректорската Управа за формирање на рецензентска комисија (одлука бр.23-413/1), формирање е комисија во состав:

1. **Вон. Проф.Др. Блерим Саити** - Факултет за Социјални Науки, студиска програма: Спорт и спортски науки при УМТ– Скопје.
2. **Проф. Др. Сунај Раими** - Филозофски Факултет при ДУТ – Тетово.
3. **Вон. Проф.Др. Висар Ганиу** - Факултет за Физичка Култура при ДУТ- Тетово.

Врз основа на поднесените документи од страна на кандидатите рецензентската комисија ги доставува следниот извештај:

### РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс се пријавија тројца кандидати и тоа:

5. М-р . Мирлинд Сулејмани
6. М-р. Селим Алили
7. М-р. Илка Цемена

#### 5. **Мр.сц. Мирлинд Сулејмани**

Кандидатот М-р.сц. Мирлинд Сулејмани е роден на 02.12.1971. Скопје, Р. Македонија, Факултетот завршил на Факултет за Физичка култура при Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје и Магистрирал при истиот Факултет. Од увидот во неговото CV и приложена документација комисијата не го утврди досегашниот научен опус. Кандидатот е со неколку годишно работно искуство како наставник по физичко образование во основно и средно училиште.

Врз основа на точка 3/S од конкурсот за избор на наставно- научно звање асистент - докторант, кандидатот **не го исполнува** овој критериумот на минимум просечна оцена 8.50 од основни студии.

#### 6. **Мр.Сц. Селим Алили**

Кандидатот Мр. Сци. Селим Алили е роден на 15.05.1963 во с. Узермиште, општина Желино-Тетово. Државјанин на Р. Македонија, со место на живеење с. Узермиште, општина Желино. Основно образование завршил во ОУ Даме Груев во с. Шемшово, средно образование во Гимназијата Кирил Пејчиновиќ - Тетово. Во 1990 завршил

Факултет за Физичка култура при Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје со просечна оцена 6,0 и Магистрирал при истиот Факултет.

Од увидот на неговото CV и приложената документација комисијата утврди дека кандидатот учествувал на две научни конференции и имаа два објавени труда од истите конференции. Кандидатот е со неколку годишно работно искуство како наставник по физичко образование во основно и средно училиште.

Врз основа на точка 3/S од конкурсот за избор на наставно- научно звање асистент - докторант, кандидатот **не го исполнува** овој критериумот на минимум просечна оцена 8.50 од основни и последипломски студии.

## 7. Мр. Сц. Илка Цемена

Кандидатка **Мр.Сц. Илка Цемена** е родена на 23.02.1985 во Дебар, Р. Македонија. Факултетот завршил на 2006 год. при Универзитет во Приштина со среден успех 8,5, Во 2009 год. Магистрирал на Универзитет Хасан Приштинана тема „ *Dallimet e aftësive fizike mes dy gjinive tek karatistët e moshave të reja*” со среден успех 9,00. Кандидатка од 2015/2016 е студент на трет циклус на студии односно докторски студии на Тетовскиот Универзитет. Кандидатка е со неколку годишно работно искуство како наставник по физичко образование во основно и средно училиште. Од увидот на приложената документација комисијата утврди дека кандидатката имал солидна спортска и тренерска кариера. Кандидатка ги исполнува услови по конкурс, за избор во наставно научно звање асистент - докторант. Врз основа на точка 3/S од конкурсот за избор на наставно- научно звање асистент - докторант, кандидатка **го исполнува** критериумот за просечна оцена 8.5.

## М И С Л Е Њ Е И П Р Е Д Л О Г

Врз основа на погоре наведените констатации, рецензентската комисија е на став дека кандидатка **Мр. Сц. Илка Цемена**, ги исполнува условите за избор во Наставно- Научно звање, предвидени со конкурсот за избор на еден извршител на студиската програма Спорт и спортски науки при Универзитетот Мајка Тереза во Скопје. Земајќи го во предвид неговото работно искуство и научниот опус комисијата му предлага на Наставно-Научниот совет на “Факултет за Социјални Науки, при “Универзитетот Мајка Тереза”- Скопје, **Мр.Сц.Илка Цемена** да биде избран на наставно- научно звање **асистент – докторант** во ФУНДАМЕНТАЛНА КОНЕЗИОЛОГИЈА (биомеханика, психомоторика, физиологија, друго) (50400 од Класификацијата на научно – истражувачките подрачја, полиња и области според Фраскатијева класификација).

**Рецензентска Комисија :**

- 1). Вон. Проф.Д-р. Блерим Саити – Претседател \_\_\_\_\_
- 2). Проф.Д-р. Сунај Раими – член \_\_\_\_\_
- 3). Вон.Проф.Д-р. Висар Ганиу – член \_\_\_\_\_

*Скопје , 10.10.2017 година.*



## REFERAT

### PËR ZGJEDHJE TË NJË BASHKËPUNËTORI NË TË GJITHA THIRRJETMËSIMORE-SHKENCORE DHE TË BASHKËPUNËTORIT NË FUSHËNSHKENCORE ANGLISTIKË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE INFORMATIKE TË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” - SHKUP

Në bazë të vendimit të Këshillit mësimor-shkencor të Fakultetit të Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Terezë” – Shkup, të datës 27.09.2017 lidhur me konkursin e shpallur në mediet e shkruara informative: “**Nova Makedonija**” dhe “**Koha**” si dhe në web-faqen e universitetit: **unt.edu.mk**, si dhe në bazë të vendimit të Këshillit të Rektoratit për formimin e komisionit recensues (vendimi nr.23-401/1) të datës 03.08.2017, është formuar komisioni recensues në këtë përbërje:

1. Prof. dr. Mustafa Ibrahim, profesor ordinar-kryetar
2. Prof.dr. Brikena Xhaferri, profesor inordinar-anëtare
3. Doc. dr. Lulzime Kamberi , docent-anëtare

Në bazë të dokumentacionit të paraqitur nga ana e kandidatëve komisioni recensues paraqet raportin recensues:

## R A P O R T RECENSUES

Në konkursin e shpallur nga Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup, për zgjedhjen e një bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore dhe të bashkëpunëtorit në Fakultetin e Shkencave Informatike konkurruan kandidatët:

- 1) **Arta Bekteshi**
- 2) **Sashka Jovanovska**
- 3) **Blerta Demiri**
- 4) **Majlinda Ismaili – Mahmudi**
- 5) **Biljana Pavlovska**
- 6) **Aleksandra Sazdova Mocan**
- 7) **Rugova Kurtishi**

### 1) **Arta Bekteshi**

#### **I. Të dhënat biografike**

Arta Bekteshi u lind më 1987 në Kërçovë. Nga viti 2005-2009 ndoqi studimet dhe i mbaroi në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze pranë Universitetit të Tetovës me notë mesatare 9.66. Në vitin 2009-2011 ndoqi studimet pasuniversitare në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Filologjik – katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze në Tetovë me notë mesatare 9.5 Studimet e doktoraturës i ndjek në Universitetin e Evropës Jug-lindore, Tetovë në Fakultetin e Gjuhëve dhe Komunikimit (mesatarja 9.4).

#### **II. Veprimtaria mësimore-arsimore**

Nga viti 2009 është e angazhuar si asistente në Katedrën e gjuhës angleze, në Fakultetin Filologjik pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës, (part-time)

Në vitin 2015 profesoreshë e Gjuhës angleze në shkollën e mesme “8 Shtatori”, Shkup Prej vitit 2009 deri ne vitin 2015 ka punuar si arsimtare e Gjuhës angleze në shkollën fillore “Milton Gurra”, ne fshatin Strellcë të Kërçovës.

### **III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e deklaruar**

Ne vitin 2010 – ka qenë zëvendës redaktore e revistës ndërkombëtare universitare SUTScientificObserver

### **IV. Publikimet relevante duke filluar me ato në revista ndërkombëtare të indeksuara**

1. Bekteshi, A. (2011). ‘English Adverbial Clauses of Time: Time relations with the Main Clause’, SUT Scientific Observer, Vol.1, Issue 2&3, f. 100-105
2. Bekteshi, A. & Miftari, I. (2016). ‘Forming Present and Past Simple Negative Sentences – The Difficulties that Albanian Students Face Due to L1 Transfer’ ,KNOWLEDGE International Journal, Vol. 15
3. Miftari, I. & Bekteshi, A. (2016). ‘Implementing the Integrated Skills Approach in Teaching Academic Reading at University Level’, KNOWLEDGE International Journal, Vol. 15
4. Bekteshi, A. (2017). ‘English time subordinator when compared to its Albanian counterpart subordinator kur and other time subordinators’, Proceedings: English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice, Macedonia: Skopje.
5. Demiri, B. & Bekteshi, A. (2017). ‘The Albanian Imperfect and its Translation Equivalents in English’, in Knowledge International Journal Vol. 19, Issue III, in Agia Triada, Greece.

### **V. Libra, monografi ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante**

1. Ese “The best advice I have ever received”, IDEST, issue II, 2009

### **VI. Pjesëmarrje në konferenca relevante ndërkombëtare si dhe në takime relevante profesionale të tjera me punime dhe prezantime personale**

1. Bekteshi, A. (2016). ‘English time subordinator when compared to its Albanian counterpart subordinator kur and other time subordinators’, Conference of the Department of English Language and Literature: English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice, Macedonia: Skopje
2. Bekteshi, A. & Miftari, I. (2016). ‘Forming Present and Past Simple Negative Sentences – The Difficulties that Albanian Students Face Due to L1 Transfer’, 11th International Conference Knowledge in Practice, Bulgaria: Bansko
3. Miftari, I. & Bekteshi, A. (2016). ‘Implementing the Integrated Skills Approach in Teaching Academic Reading at University Level’, 11th International Conference Knowledge in Practice, Bulgaria: Bansko

### **VII. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe arsimor.**

1. Trajnim me temë: “Aplikimi I metodave dhe teknikave interaktive – për mësimin në arsimin e mesëm”, Byroja për Zhvillimin e arsimit, Shkup, 2016

## **2) Sashka Jovanovska**

### **I. Të dhënat biografike**

Sashka Jovanovska u lind më 1986 në Shtip. Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin Pedagogjik pranë Universitetit Shën Kliment Ohridski në drejtimin Gjuhë Maqedone dhe Angleze 2005-2011. Në vitin 2014 mbaroi studimet pasuniversitare në Fakultetin Pedagogjik pranë Univerzitetit Shën Kliment Ohridski dhe morri titullin Magjistër I mësimdhënies së gjuhës angleze. Studimet e doktoraturës i ndjek nga viti 2014 pranë Universitetit ‘Shën Kliment Ohridski’.

### **II. Veprimtaria mësimore-arsimore**

Maj 2012 Përkthyes gjyqësor nga gjuha angleze në maqedone dhe e kundërta. Shtator 2012 – Pronare dhe profesoreshë e gjuhës angleze në shkollën e gjuhëve të huaja ‘Kariera i uspeh’, Probishtip. Tetor 2013 Përkthyes në minierën për plumb dhe zink IMM Zletovo – Probishtip. Mars 2015 – Mësimdhënëse e gjuhës angleze në SHF ‘Braka Miladinovci’, Probishtip.

### **III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e deklaruar**

Korrik 2010 – Javë studentore, Beograd, Sërbi, në drejtimin media – çertifikatë për njohjen e rolit të gazetarit. Korrik 2011 – Javë studentore, Beograd, Sërbi, në trajnimin Komunikim në aksion. Korrik 2011 – Javë studentore, Temishvar, Romani, zgjidhet kreatorja e modës më kreative me temën ‘Slavete ja inovacijata no socuvajteja tradicijata’.

### **IV. Publikimet relevante duke filluar me ato në revista ndërkombëtare të indeksuara**

1. Sashka Jovanovska, ‘Zastapenosta na knizevnite formi vo ucebnicite po angliski jazik’, Konferencë në Greqi, 2012.
2. Sashka Jovanovska, “Teaching literature – how we could do it better”, Teacher Magazine, 2013.
3. Sashka Jovanovska, “Ethnography of communication – definition, theory and literature”, Teacher Magazine, 2015.
4. Sashka Jovanovska, “Dedicated to the way of teaching English grammar” third international conference – education across borders, 2016.

## **3) Blerta Demiri**

### **I. Të dhënat biografike**

Blerta Demiri u lind në Tetovë, më 1979. Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup. Në vitin 2004-2010 ndoqi studimet pasuniversitare në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup, me temën “Përemrat në gjuhën shqipe në krahasim me ata të gjuhës angleze”. Studimet e doktoratës i mbaroi në vitin 2017 pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup, në Fakultetin Filologjik “Blazhe Konevski” – katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze. Mbrojtja e disertacionit të doktoraturës. Tema: “Kategoria gramatikore e kohës në gjuhën shqipe dhe atë angleze” Titulli shkencor: DOKTOR ISHKENCAVE FILOLOGJIKE.

### **II. Veprimtaria mësimore-arsimore**

Blerta Demiri, prej vitit 2007 është e angazhuar në cilësinë e bashkëpunëtores së jashtme në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Që nga viti 2003 dhe aktualisht është e angazhuar si profesoreshë e gjuhës angleze në SHMEK “8 - Shtatori” – Tetovë. Prej vitit 2004-2006 ka mbajtur kurse të gjuhës angleze në London Language Center. 2000-2002 Mësuese e gjuhës angleze në SHF “Bratstvo”, Çelopek, Tetovë.

### **III Libra, monografi ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante**

Dhjetor 2016 – Pjesmarrëse në konferencën e 11të ndërkombëtare shkencore ‘Knowledge in practice’, Bansko, Bullgari. Prill 2016 - Pjesmarrëse në konferencën e 3të ndërkombëtare shkencore ‘Bashkëpunimi brendakulturor shqiptar’ organizuar nga fakulteti filologjik I USHT me titull ‘Mëvetësimi i përemrave lidhorë të gjuhës angleze nga nxënës shqiptarë të shkollave të mesme’ Mars 2016 - Pjesmarrëse në konferencën ESIDRP organizuar nga fakulteti filologjik ‘Blazhe Koneski’ me punim të titulluar ‘The acquisition of the English present perfect by Albanian high school students’, Shkup. Tetor 2014 - Pjesmarrëse në kongresin e 9të shkencor dhe arsimor ndërkombëtarë ballkanik në universitetin Trakia të Turqisë me punim të titulluar ‘Developing intercultural communicative competence in foreign language teaching’ Shtator 2012 – Pjesëmarrëse në seminarin e 6të albanologjik – USHT me punim shkencorë të titulluar

‘Analizë kontrastive e përemrave vetorë në gjuhën angleze dhe atë shqipe, si dhe vështirësitë që hasin nxënësit gjatë përdorimit të tyre’.

**IV. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe arsimor.** Pjesëmarrëse në seminare dhe trajnime të organizuara nga USAID.

#### **4) Majlinda Ismaili – Mahmudi**

##### **I. Të dhënat biografike**

Majlinda Ismaili Mahmudi u lind më 1986 në Tetovë. Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze pranë Universitetit të Tetovës me notë mesatare 9.27 në vitin 2005-2009. Në vitin 2009-2011 ndoqi studimet pasuniversitare në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Filologjik – katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze në Tetovë, me temën “ Përdorimi I parafjalëve in, at dhe on në gjuhën angleze dhe vështirësitë që nxënësit shqipëtar I hasin gjatë përvetësimit të tyre” me notë mesatare 9.00 . Studimet e doktoraturës i ndjek nga viti 2013 pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”Elbasan.

##### **II. Veprimtaria mësimore-arsimore**

Majlinda Ismaili Mahmudi prej vitit 2016 dhe sot është e angazhuar si arsimtare e gjuhës angleze në shkollën fillore Rexhë Rushit Zajazi, Zajaz – Maqedoni. Nga viti 2012- 2014 Arsimtare e gjuhës angleze Sh.F “Rexhë Rushit Zajazi”, Zajaz – Maqedoni. Shtatorë 2011 – Janar 2012 Profesoreshë e gjuhës angleze në shkollën e mesme Drita – Kërçovë. Shkurt – Korrik 2012 ka qenë e angazhuar 3 muaj si trajnuese e gjuhës angleze në Agjensionin për punësim në Republikën e Maqedonisë. (Projekt i financuar nga Ipa fondet).

**III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e deklaruar**

**IV. Publikimet relevante duke filluar me ato në revista ndërkombëtare të indeksuara**

1. Rilind Mahmudi & Majlinda Ismaili, “Motivation - crucial factor in English language learning”, SUT Scientific Observer, 2012.
2. Majlinda Ismaili & Rilind Mahmudi, “Albanian language and the impact on using the English language prepositions in, at and on”, SUT Scientific Observer, 2012.

**V . Libra, monografi ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante**

**VI. Pjesëmarrje në konferenca relevante ndërkombëtare si dhe në takime relevante profesionale të tjera me punime dhe prezantime personale**

1. Majlinda Ismaili Mahmudi, ‘Kuptimi I fjalëve të gjuhës angleze të përdorura në media nga shqipëtarët në Maqedoni’ Konferenca ndërkombëtare mbi plurilingualizmin, Elbasan, Shqipëri, 2014.
2. Majlinda Ismaili Mahmudi, ‘Huazimet më të zakonshme në gjuhën shqipe: Emrat, Mbiemrat apo foljet’, Konferencë shkencore ‘Prurje të reja në kërkimin gjuhësorë’, Elbasan, 2015.
3. Rilind Mahmudi & Majlinda Ismaili, ‘Përçasje në sintaksën strukturaliste – përshtatja kryefjalë – kallzues’, konferencë ndërkombëtare – takimi i parë shkencor i albanologëve të rinj, UEJL 2017.

**VII. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe arsimor.**

ÇERTIFIKATA:- Çertifikatë “Për implementim të suksesshëm të njohurive të fituara për notim informative në trajnimet e organizuara nga USAID, project për arsim fillor’, nga ministria e arsimit dhe shkencës dhe USAID(2011); - Çertifikatë “Language Arts in Children’s Literature” nga Universiteti Veror Ndërkombëtar; në Universitetin Shën Kliment Ohridski në Ohër (2008)- Çertifikatë “Speech Communication in Education” nga Universiteti Veror Ndërkombëtar në Universitetin Shën Kliment Ohridski në Manastir (2007) - Çertifikatë “Teaching Creative Writing” nga Universiteti Veror Ndërkombëtar në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë (2006)

## 5) Biljana Pavlovska

### I. Të dhënat biografike

Biljana Pavlovskau lind më 1988 në Shkup. Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin Filologjik ‘Blazhe Koneski’ – Katedra për përkthim dhe interpretim, pranë Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup, 2010. Në vitin 2015 mbaroi studimet pasuniversitare në Fakultetin Filologjik ‘Blazhe Koneski’ – UKIM dhe morri titullin Magjistër i letërsisë angleze.

### II. Veprimtaria mësimore-arsimore

Korrik 2015 – Është përkthyes dhe interpretuese në ARS studio - Shkup.

Dhjetor 2012 – Korrik 2015 – Përkthyes dhe interpretuese në agjencionin për kadastër-Shkup.

Gusht 2011- Shtator 2011 – Përkthyes dhe interpretuese në agjencionin për përkthyes Ad Verbum – Shkup. Shtator 2010 – Nëntor 2010 – Mësimdhënëse e gjuhës angleze dhe përkthyes në shkollën për gjuhë të huaja STARSCOM – Veles. Shtator 2009 – Janar 2010 – Demonstratore në Fakultetin Filologjik ‘Blazhe Koneski’ – Shkup.

### III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e deklaruar

Përkthyes I autorizuar gjyqësor në Gjykatën Themelore 1 dhe 2 – Shkup. Çertifikatë nga Cambridge – C2 niveli I gjuhës angleze. Përkthime të librave: Зелената милја. Д. 2, глумчето на милјата; Зелената милја. Д. 5, патување во ноќта; На улица Даблин; Југоисточна Европа во средниот век; Прирачник за поттикнување и procena на емоциите; Христијанството во Западна Европа 1100 – 1500 год; Историска демографија; Науката и човечкото однесување

## 6) Aleksandra Sazdova Mocan

### I. Të dhënat biografike

Studimet universitare i mbaroi në vitin 1996 në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup. Në vitin 2014-2015 ndoqi studimet pasuniversitare në Western University, London, Ontario, Kanadë dhe morri titullin magjistre e studimeve amerikane.

### II. Veprimtaria mësimore-arsimore

2014 – 2015 Asistente e studimeve amerikane në Western University, London, Ontario, Kanadë

2009 – 2017 Profesoreshë e gjuhës angleze në shkollën shtetërore Thames Valley District School Board, London, Ontario, Kanadë. 2008 – 2009 Profesoreshë e gjuhës angleze në shkollën shtetërore Grade Expectations, London, Ontario, Kanadë

1998 – 2006 Profesoreshë e gjuhës angleze në NOVA International Schools – Shkup.

1997 – 1998 Profesoreshë e gjuhës angleze në American High School – Shkup

1996 – 1997 Profesoreshë e gjuhës angleze në American Language Company – Shkup

### III. Libra, monografi ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante

### IV. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe arsimor.

2015 – Ekspozitë e fotografive ‘ Subjectivity ‘ London, Ontario, Kanadë.

2009, 2011, 2013 – Konferencat TESL Ontario, Toronto, Kanadë.

1997 – Universita ‘ Per Stranieri ‘, Peruxha, Itali.

1991 – Hastings English Language Center, Hastings, Angli.

## 7) Rugova Kurtishi

### I. Të dhënat biografike

Rugova Kurtishiu lind në Tetovë, më 1983. Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze pranë Universitetit të Prishtinës- Prishtinë. Në vitin 2006-2012 ndoqi studimet pasuniversitare në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze pranë Universitetit të Prishtinës me temën “Subordinate clauses in English and Albanian”. Studimet e doktoratës i ndjek që nga viti 2016 pranë UEJL – Maqedoni.

## **II. Veprimtaria mësimore-arsimore**

Që nga maj 2013 punon në komunën e Tetovës në repartin për marrdhënie me jashtë. 2010-2013 – Mësimdhënëse e gjuhës angleze në ESL English Center. 2005-2006 - Mësimdhënëse e gjuhës angleze në London Language Center

## **III Libra, monografi ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante**

### **IV. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe arsimor.**

Shtator 2000 – Qershor 2001 - Një vit akademik në Britaninë e madhe

Qershor 2001 – Çertifikatë për testimin International GCSE, Universiteti I Kembrixhit

Ka fituar bursa të ndryshme për trajnime.

## **PËRFUNDIM DHE PROPOZIMI**

Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e përgjithshëm të kandidatëve, deri në ditën e dorëzimit të dokumentacionit, Komisioni recensues është i mendimit se **Arta Bekteshi** i plotëson të gjitha cilësitë profesionale dhe akademike, sipas Ligjit për arsim të lartë të Republikës së Maqedonisë, për t’u zgjedhur **bashkëpunëtor (asistent – doktorant)** në fushën e Anglistikës në Fakultetin e Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

## **KOMISIONI RECENSUES**

**Prof. dr. Mustafa Ibrahim** \_\_\_\_\_

**Prof. dr. Brikena Xhaferi** \_\_\_\_\_

**Doc. dr. Lulzime Kamberi** \_\_\_\_\_

## REFERAT

Bazuar në Vendimin dhe shqyrtimin e materialeve të dorëzuara, në pajtim me Nenin. 132 të Ligjit për Arsimin e Lartë, dhe në bazë të vendimit të Këshillit mësimor-shkencor të Fakultetit të Shkencave të Informatikës pranë Universitetit “Nënë Terezë” – Shkup, lidhur me konkursin e shpallur në mediet e shkruara informative: “**Nova Makedonija**” dhe “**Koha**” si dhe në web-faqen e universitetit: **unt.edu.mk** më 03.08.2017, paraqitet ky referat

Këshilli mësimor Shkencor i Fakultetit të Shkencave të Informatikes, Universiteti "Nënë Tereza" - Shkup, në mbledhjen e mbajtur më 18.09.2017 vit. vendimi i miratuar nr. 01- 234/1, të cilat formojnë një komision shqyrtim te përbërë nga:

1. **Prof.dr. Bekim Fetaji**, profesor i regullt, **kryetar**
2. **Assist.Dr. Mirlinda Ebibi**, docent, **anetar**
3. **Assoc.Prof. Dr. Lutfi Bina**, professor i asocuar **anetar**

Në konkursin e shpallur u paraqitën dy candidate:

1. Dr. Orce Simov
2. Dr. Edmond Jajaga

Bazuar në shqyrtimin e dokumenteve të paraqitura nga kandidatët, kërkesat ligjore për përzgjedhjen e një mesimdhënesi në fushën mësimdhënie-shkencore arkitektura e sistemeve logaritese, kandidati Dr. Orce Simov nuk ploteson kushtet dhe do të përjashtohen nga vlerësimi metutjeshem.

### **A. Raporti zgjedhja e mësuesit Ede z në "Arkitekturë Kompjuterike"**

#### **A.1. Edmond Jajaga**

##### **Biografia**

Kandidati Dr. Edmond Jajaga është lindur më 19.10.1985, në Dibër. Studimet deridiplomike i kreu në vitin 2008 në Univerzitetin e Tetovës (UT), Fakultiti i Shkencave Matematiko-Natyrore, drejtimi Matematikë Informatikë me notë mesatare 9.65. Në 2010 magjistroi në Univerzitetin e Europës Juglindore (UEJL) me sukses të përgjithshëm 9.60 në drejtimin Zhvillimi i Aplikacioneve Softuerike me tezë të mbrojtur me titull: “Normalizimi i relacioneve dhe ontologjitë”. Studimet e doktoratës i përfundoi në 2017 në UEJL me tezë të titulluar “Rezonimi me rregulla mbi të dhëna rrëke”, e cila njëkohësisht ka qenë pjesërisht e përkrahur nga projekti i EU-së në Kosovë InWaterSense. Kandidati Dr. Edmond Jajaga paraqet vërtetim të njohjes së gjuhës angleze (TOEFL – 71 pikë).

### **Arritje shkencore, profesionale, pedagogjike dhe të tjera relevante për zgjedhjen aktuale**

#### • Veprimtaria edukativo-arsimore

Kandidati Edmond Jajaga ka përvojë 4-vjeçare si asistent në UT dhe Univerzitetin e Prishtinës në nivelet Bachelor dhe Master për lëndët vijuese:

- Programim
- Baza të Informatikës
- E-Biznes
- Të dhënat në Internet I dhe II (Master)

- Sinjalet dhe sistemet

Kandidati poashtu ka përvijë 3-vjeçare në mësimdhënie në shkollë të mesme dhe atë nëntëvjeçare në lëndët Informatikë dhe Matematikë.

- Veprimtaria kërkimore-shkencore

Kandidati Dr. Edmond Jajaga ka regjistruar një listë prej gjithsej 15 punime shkencore, prej të cilave 10 janë publikuar në konferenca ndërkombëtare dhe 5 në revista. Në 2012 e fitoi çmimin “Shkencëtari i ri i vitit” nga Forumi Rinor Islam i R. Maqedonisë.

- Veprimtaria profesionale-aplikative dhe veprimtaria me interes më të gjërë

Kandidati Dr. Edmond Jajaga është programer me përvijë 5 vjeçare në zhvillimin e aplikacioneve softuerike, të cilën e ka arritur në UEJL me angazhimin part-time si ueb zhvillues nga 2011 deri më sot. Me zhvillimin e sistemit për përkrahje të mësimdhënies i ashtuquajtur Libri e fitoi edhe çmimin e tretë në kategorinë “Inovacioni i vitit” nga Albanian ICT Awards në 2015. Momentalisht është poashtu i angazhuar në Erasmus + projektin DISCO. Kandidati poashtu posedon edhe vërtetim për kualifikim pedagogjik të përfunduar në Univerzitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.

### PROPOZIMI PËR PËRZGJEDHJEN

Pas një shqyrtimi të hollësishëm të dokumentacionit të paraqitur nga aplikantët dhe në bazë të vlerësimit të tre fushave (arsimore, kërkimore dhe profesionale-aplikativ), Komisioni është i mendimit se **Dr. Edmond Jajaga** plotëson kriteret formale për përzgjedhjen e mësimdhënësit (Art. 125 Neni 132 i Ligjit për Republikën e Maqedonisë).

Faktet e lartpërmendur janë konfirmim i mjaftueshëm se kandidati Dr. Edmond Jajaga me **sukses e ka formsuar** profilin e tij profesional. Gjithashtu, lidhja bashkëpunëtori të jashtëm – akademik, personal dhe studentëve, kandidati tregon tipare profesionale, për punë në grup dhe të komunikimit të mirefillte njerëzor.

Duke marrë parasysh të gjitha këto fakte, dhe në pajtim me nenin 125 dhe Neni 132 i Ligjit të Arsimit të Lartë, komisioni recenzues për shqyrtim ka nderin të propozojë për Fakultetin për shkencë Informatike në përbërje të Universiteti "MajkaTereza" në Shkup për të zgjedhur **Dr. Edmond Jajaga ne thirjen** docent në fushën mësimdhënie-shkencore "*arkitektura e sistemeve logaritese*".

### KOMISIONI I RECENZUES

1. **Prof.dr. Bekim Fetaji, profesor i regullt, kryetar** -----
2. **Assist.Dr. Mirlinda Ebibi, docent, anetar**-----
3. **Assoc.Prof. Dr. Lutfi Bina, profesor i asocuar anetar**-----



## РЕФЕРАТ

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. во врска со распишаниот Конкурс за избор на наставници во наставно-научни звања и соработници во соработнички звања, објавено во медиумските информативни гласила: **Нова Македонија, Коха** и на web- страницата на Универзитетот: [www.unt.edu.mk](http://www.unt.edu.mk); Наставно – научниот совет донесе одлука бр. 21-406/1, со која се формира рецензентска комисија во состав:

1. **д-р Александар Скепаровски**, вонреден професор **претседател**,
2. **д-р Ирина Петреска**, вонреден професор **член**,
3. **д-р Зоран Трифунов**, вонреден професор, **член**

На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор на наставник во наставно-научно звање во научната област *Физика* се пријави кандидатот:

1. Д-р Златко Неделкоски, дипломиран физичар

**Биографски податоци за кандидатот за избор на наставник во сите звања за наставно-научната област *физика*.**

### **А.1. Биографски податоци**

Д-р Златко Неделкоски е роден на 27.02.1991 година во Тетово. Има завршено гимназиско образование, природно математичка насока, кога учествува на регионални и државни натпревари по физика. Во 2007 година има освоено прва награда на државниот натпревар по физика за средношколци одржан во Скопје. Дипломирал во 2013 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје на Природно-математичкиот факултет, Институт за Физика, насока теориска физика, со просек 10.00. Прогласен е за најдобар студент на Институтот за Физика во генерацијата 2013. Потоа, добива целосна стипендија за докторски студии финансирана од Универзитетот во Јорк, Велика Британија. Со одбрана на докторски труд под наслов: „The atomic and spin-electronic structure of interfaces and extended structural defects in the Co-based full Heusler alloys” во 2017 година стекнува научен степен доктор на науки по физика на Универзитетот во Јорк, Велика Британија.

### **А. 1.1. Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- **Научно истражувачка дејност**

Кандидатот учествувал во неколку научни истражувачки проекти во текот на неговите студии што резултирало со објавување на 11 научни трудови во меѓународни списанија со импакт фактор.

- Список на научни трудови (6 трудови се како прв автор и 5 како ко-автор):
  - [1] Petreska I., et al. Axially symmetrical molecules in electric and magnetic fields: energy spectrum and selection rules. *Central European Journal of Physics* 11(4), 412 (2013).
  - [2] Lari L., et al. Correlations between atomic structure and giant magnetoresistance ratio in  $\text{Co}_2(\text{Fe,Mn})\text{Si}$  spin valves. *Journal of Physics D: Applied Physics* 47, 322003 (2014).
  - [3] Nedelkoski Z., et al. Magnetic properties of electrons confined in an anisotropic cylindrical potential. *Physica B – Condensed Matter* 452, 113 (2014).
  - [4] Nedelkoski Z., et al. The effect of atomic structure on interface spin-polarization of half-metallic spin valves:  $\text{Co}_2\text{MnSi}/\text{Ag}$  epitaxial interfaces. *Applied Physics Letters* 107, 212404 (2015).
  - [5] Gilks D., et al. Atomic and electronic structure of twin growth defects in magnetite. *Scientific Reports* 6, 20943 (2016).
  - [6] Kuerbanjiang B., et al. The role of chemical structure on the magnetic and electronic properties of  $\text{Co}_2\text{FeAl}_{0.5}\text{Si}_{0.5}/\text{Si}(111)$  interface. *Applied Physics Letters* 108, 172412 (2016).
  - [7] Gilks D., et al. Polar spinel-perovskite interfaces: an atomistic study of  $\text{Fe}_3\text{O}_4(111)/\text{SrTiO}_3(111)$  structure and functionality. *Scientific Reports* 6, 29724 (2016).
  - [8] Nedelkoski Z., et al. Controlling the half-metallicity of Heusler/ $\text{Si}(111)$  interfaces by a monolayer of Si-Co-Si. *Journal of Physics Condensed Matter* 28, 395003 (2016).
  - [9] Nedelkoski Z., et al. Realisation of magnetically and atomically abrupt half-metal/semiconductor interface:  $\text{Co}_2\text{FeSi}_{0.5}\text{Al}_{0.5}/\text{Ge}(111)$ . *Scientific Reports* 6, 37282 (2016).
  - [10] Nedelkoski Z., et al. The antiphase boundary in half-metallic Heusler alloy  $\text{Co}_2\text{Fe}(\text{Al,Si})$ : atomic structure, spin polarization reversal, and domain wall effects. *Applied Physics Letters* 109, 222405 (2016).
  - [11] Nedelkoski Z., et al. Origin of reduced magnetization and domain formation in small magnetite nanoparticles. *Scientific Reports* 7, 45997 (2017).

## **A.2. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ И ОБРАЗОВНО-ПЕДАГОШКИТЕ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ**

Кандидатот д-р Златко Неделкоски покажа солиден успех во текот на студирањето на додипломските студии на Универзитетот „св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет – Скопје, Институт за физика. Мошне успешно ја одбрани својата докторска дисертација, на Универзитетот во Јорк, Велика Британија, и се стекна со научен степен **доктор на науки по физика**.

Очигледен е неговиот интерес за примената на напредни техники и технологии во научното истражување. Резултатите од неговата истражувачка работа се објавени во реномирани меѓународни научни списанија, и покажуваат дека кандидатот има докажан потенцијал за научни истражувања во областа на физиката. Објавените научни трудови покажуваат дека кандидатот применувал врвни експериментални и теориски методи во текот на неговите истражувања. Неговите научни трудови исто така покажуваат дека кандидатот има изградено соработка со повеќе научни институции, од Македонија, Велика Британија, Соединетите Американски Држави и Јапонија. Кандидатот е амбициозна личност која држи коректен однос кон академскиот, стручниот персонал и студентите.

### **А.3. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР**

По деталното разгледување на приложената документација од кандидатот, и според оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната), Комисијата е на мислење дека **д-р Златко Неделкоски** ги исполнува формалните критериуми за избор на наставник во звање доцент (Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ). Јасно е видлива неговата стручна работа за време на докторските студии во областа на физиката.

Гореискажаните факти се доволна потврда дека кандидатот д-р Златко Неделкоски успешно го оформува својот професионален профил. Исто така, на релацијата надворешен соработник-академски персонал и соработник-студенти, кандидатот покажува особини на изразена воља за професионална, тимска и човечка комуникација.

**Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и Чл.132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да го избере д-р Златко Неделкоски, дипломиран физичар, за наставник во звање доцент од областа на *Физиката*.**

### **РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА**

1. **д-р Александар Скепаровски**, вонреден професор, УКИМ, ПМФ – Скопје, **претседател**, с.р.
2. **д-р Ирина Петреска**, вонреден професор, УКИМ, ПМФ – Скопје, **член**, с.р.
3. **д-р Зоран Трифунов**, вонреден професор, УМТ, Факултет за технички науки – Скопје, **член**, с.р.

Скопје, 27.09.2017 година

## РЕФЕРАТ

Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор на еден соработник во наставно –научната област Друго - проектен менаџмент, согласно се донесува следниот реферат.

Наставно-научниот совет на Факултетот за технички науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје, на седницата одржана на ден 27.09.2017 год. донесе одлука бр. 21-403/1, со која се формира Рецензентска комисија во состав:

1. д-р Иван Бимбиловски, редовен професор **претседател**,
2. д-р Абдула Азизи, вонреден професор **член**,и
3. д-р Оливера Петровска, доцент **член**.

За избор на наставник во наставно-научно звање во научната област Друго – Проект Менаџмент (50624) се пријавија следните кандидатите:

- 1) Д-р Александар Петковски, доктор на науки по Јавна администрација.
- 2) Д-р Јасмина Мишоска, доктор по организациски науки и управување,
- 3) Д-р Цветанка Ристиќ
- 4) Д-р Шкодране Дарлишта

### **1) Кандидат Александар Петковски**

#### **1. Биографски податоци за кандидатот**

##### **Образование**

Д-р Александар Петковски е роден на 25.07.1974 година во Скопје. Основното и средното образование го завршува во Скопје. Во 1998 дипломира на Правниот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со просечен успех 8,2. Во 1999 година престојува во Нансен Академијата во Лилехамер, Норвешка, каде го завршува семестралниот курс за Човекови права, дијалог и мирно решавање на конфликти. Во 2003 го завршува Училиштето за политички менаџмент на Новиот бугарски универзитет во Софија. Во 2008 ги завршува магистерските студии за применета трансформација на конфликти на Универзитетот во Нови Сад, Србија со просечен успех 8,6. Во 2014 ја стекнува титулата Доктор на науки по јавна администрација на Факултетот за политички науки и јавна администрација на Универзитетот на Југоисточна Европа. Покрај македонскиот, кандидатот ги владее англискиот и албанскиот јазик, а се служи и со грчкиот јазик.

##### **Професионално искуство**

Кандидатот д-р Александар Петковски има 15 годишно искуство во пишување и менаџирање на проекти финансирани од повеќедомашни и странски донаторски агенции и организации, извршувајќи ги следниве професионални ангажмани:

- I. Раководител на програма, Граѓанската асоцијација - Нансен Дијалог Центар; ноември 1999 - јуни 2003;

- II. Извршен директор, Граѓанската асоцијација - Нансен Дијалог Центар; јули 2003 - септември 2006;
- III. Раководител на програма, Национален демократски институт за меѓународни односи - Македонија, септември 2007 - јули 2008;
- IV. Извршен директор на Институтот за парламентарна демократија, август 2008 - јули 2011 година;
- V. Координатор на програмата Еразмус+ и Раководител на јавните набавки, на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид, ноември 2013.

## 2. Наставно-образовна дејност

Одржување на настава

- I. Гостин предавач на тема „Проектен менаџмент“ во рамките на наставата по предметот Иновативен менаџмент и претприемништво на Институт за комуникациски студии во Скопје, 2016 година.
- II. Гостин предавач на тема „Проектен менаџмент“ во рамките на наставата по предметот Репутациски менаџмент, на Високата школа за новинарство и односи со јавноста во Скопје, 2014 година.
- III. Одржано предавање во рамките на програмата за клиничка настава на факултетот за Јавна администрација и политички науки при Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово, на тема „Правен статус, улога и ефекти од работата на парламентарниот комитет и општинските комисии за односи меѓу заедниците“, 2014 година.
- IV. Гостин предавач на тема „Проектен менаџмент“ во рамките на наставата по предметот Менаџирање настани и буџетирање, на Високата школа за новинарство и односи со јавноста во Скопје, 2013 година.
- V. Одржани предавања на четири генерации на студенти во рамките на програмата за клиничка настава на факултетот за Јавна администрација и политички науки при Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово, на тема „Поставеност и улогата на граѓанските организации“, 2011 - 2014 година.
- VI. Одржано предавање на тема „Статусот на службена употреба на јазиците во Република Македонија, споредба со важечките политики кај некои европски држави“ во рамки на програмата за клиничка настава на Правниот факултет при Европскиот универзитет во Скопје., 2011 година.
- VII. Предавач, дизајнирање и одржување на дваесетина тренинг работилници за граѓански организации во врска со имплементација на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во период од 2007 до 2011 година.
- VIII. Предавач по техники на ненасилно разрешување на конфликти, одржани повеќе од 50 презентации / предавања во Македонија и во странство, за активисти на граѓански организации, членови на младински организации на политички партии, ученици и студенти во период од 2000 година па наваму.

## 3. Научно-истражувачка дејност

Научни трудови

- I. Македонија, предизвици на помирување во поделеното општество (DroughtintheOasisofPeace: WarcomestoMacedonia). SecurityDialogue, June 2001, 32: 267-269, SagePublications, <http://sdi.sagepub.com/content/32/2/267.full.pdf+html>

- II. Улогата на Комисиите за меѓуетнички односи: Ефекти, перспективи и меѓународни практики (TheRoleoftheCommissionsForInter-EthnicRelations: Effects, Perspectives, andInternationalPractices). May 2014. ICRAE2014 Conference- PaperProceedings, ISSN: 2308-0825,  
<http://konferenca.unishk.edu.al/icrae2014/cd/pdfdoc/148.pdf>
- III. Ефекти од работата на Комитетот и Комисиите за меѓуетнички односи во Република Македонија (TheEffectsoftheWorkofCommitteeandCommissionsonInterethnicRelationsinRepublicof Macedonia). ActaUniversitatisDanubius, RelationesInternationales, Vol. 7, No 1 (2014), <http://journals.univ-danubius.ro/index.php/internationalis/article/view/2518>
- IV. Услови за одржлив развој на Комисиите за меѓуетнички односи (PreconditionsforSustainableDevelopmentofCommissionsforInter-ethnicRelations). JournalofSustainableDevelopment, Vol. 5, Issue 11, December 2014, <http://www.fbe.edu.mk/JoSDv11.pdf>
- V. Чекори кон подобрување на соработката меѓу општините и комисиите за односи меѓу заедниците. Политичка мисла, година 12, број 48, декември 2014, [http://www.kas.de/wf/doc/kas\\_40064-1522-2-30.pdf?141222141156](http://www.kas.de/wf/doc/kas_40064-1522-2-30.pdf?141222141156)
- VI. Улогата на Комитетот за меѓуетнички односи: целисходност и перспектива. Годишник на Правниот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“, 2014. [https://elib.ugd.edu.mk/resursi/zbornici/praven/Godisen%20zbornik%20Praven%20fakultet-2013\\_14.pdf](https://elib.ugd.edu.mk/resursi/zbornici/praven/Godisen%20zbornik%20Praven%20fakultet-2013_14.pdf)
- VII. IncreasingtheefficiencyoftheMacedonianandMontenegrinjusticesystem: Introductionofinnovative EU monitoringandevaluationmechanisminthosphereofadministrativelaw (Зголемување на ефикасноста на македонскиот и црногорскиот правен систем: Воведување на иновативни ЕУ механизми за следење и оценување во областа на административното право). Policypaper. 2014. Граѓанска асоцијација „Зенит“, Скопје. [http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/zenith-org-mk-ireland/cms/files/66/files/original/Zenith\\_KAS\\_RLPSEE\\_2014\\_policy\\_paper\\_FINAL.pdf](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/zenith-org-mk-ireland/cms/files/66/files/original/Zenith_KAS_RLPSEE_2014_policy_paper_FINAL.pdf)

#### Учество во научно истражувачки проекти

Кандидатот д-р Александар Петковски има учествувано како изработувач, координатор или учесник во национални и меѓународни научни и апликативни проекти како:

- I. Изработувач и координатор на спроведувањето на проектот за мобилност на предавачикон универзитети од земјите со статус на партнерски држави во рамките на програмата „Еразмус+“ на Европската Унија. Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, тековно од 2016 година.
- II. Изработувач и координатор на спроведувањето на проектот за мобилност на студенти, предавачи и вработени помеѓу програмските земји членки во рамките на програмата „Еразмус+“ на Европската Унија. Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, тековно од 2015 година.
- III. Изработувач и учесник во тимот за спроведување на проектот „Поддршка на основањето и развојот на Парламентарниот Институт за истражување - во рамките на Собранието на Република Македонија“, со финансиска поддршка од Владата на Швајцарската Конфедерација. Граѓанска организација „Институт за парламентарна

демократија“ во соработка со „Националниот демократски институт“ 2009 - 2011 година.

- IV. Изработувач и учесник во тимот за спроведување на проектот „Школа за политика - за претставници од младинските организации на политичките партии“, реализиран со финансиска поддршка од Министерство за надворешни работи на Норвешка и Министерство за надворешни работи на Холандија. Граѓанска организација „Нансен Дијалог Центар“ во соработка со ПаксКристи од Холандија 2004 година.
- V. Изработувач и учесник во тимот за спроведување на проектот „Иницијатива за основање на мешани двојазични паралелки“ во основно образование во општина Јегуновце, спроведен со финансиска поддршка од норвешкото Министерство за надворешни работи. Граѓанска организација „Нансен Дијалог Центар“ 2002 - 2006 година.
- VI. Координатор на реализацијата на проектот со повеќе корисници за воведување на нови пост-дипломски студии на Универзитетот „Св. Апостол Павле“ од програмата ЕРАЗМУС+ КА 203 "Innovative postgraduate programme: Addressing market needs and pioneering new delivery modes". Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, тековно од 2015 година.
- VII. Учество во тимот за спроведување на проектот „Поддршка на научеството на граѓанското општество во донесувањето на одлуки и во обезбедување на социјални услуги“, се реализира со финансиска поддршка од Делегацијата на Европската Унија во Република Македонија во рамките на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Граѓанска организација „Институт за парламентарна демократија“, 2010 година.
- VIII. Учество во реализацијата на проектот за потпишување на „Кодексот на однесување за слободни и фер парламентарни избори“ од страна на политичките партии учеснички на изборите и спроведување на Кампањата за фер избори под мотото „Можеме и мораме фер избори 2008“, во организација на Националниот демократски институт. 2008 година.
- IX. Учество во тимот за реализација на проектот за развој на алатки за мониторирање и евалуација на перформансите на организациите членки на Балканската мрежа за дијалог. Балканска мрежа за дијалог, 2002 - 2004 година.

#### 4. Стручно -апликативни дејности и дејности од поширок интерес

Кандидатот д-р Александар Петковски има реализирано широк спектар на стручно апликативни дејности и дејности од поширок интерес, меѓу кои:

- I. Рецензент на публикацијата: Втемелување на владеењето на правото во процесот на проширување - условите за пристапување кон ЕУ на земјите од Западен Балкан, Граѓанска асоцијација „Зенит“, 2013.  
<http://www.kas.de/wf/en/33.36352/>
- II. Правен консултант на Интернет порталот за поддршка и толкување на содржината на „Охридскиот рамковен договор“. Граѓанска организација „Цивил“ 2001 година.
- III. Изработка и лобирање за усвојување на амандмани на Буџетот на Република Македонија за 2008 година, за обезбедување на средства за финансирање на активностите на проектите, „Отворен парламент“, и „Канцеларии на пратениците за комуникација со граѓаните“ Амандманите беа поддржани од околу 1/3 од вкупниот број од 120 пратеници, и истите беа усвоени од Собранието.

- IV. Член на Советодавниот комитет на регионалната програма на Бугарското училиште за политика, септември 2006 - септември 2008.
- V. Член на Управниот одбор на мрежата составена од невладини организации и Мировниот институт од Осло - Норвешка, Балканска мрежа за дијалог, февруари 2004 - мај 2006.
- VI. Член на советодавниот одбор на меѓународната организација ПаксКристи од Холандија во однос на реализацијата на нивните програмски активности во Република Македонија 2002 - 2004.
- VII. Учесник во иницијативниот одбор за основање на првото билингвално радио (емитува програма на македонски и албански јазик) „Лајф радио 89.1 Скопје“, 2002.
- VIII. Основач на граѓанската организација „Нансен Дијалог Центар - Скопје“, 1999.
- IX. Подготвување на статут, правилници и деловници за работа на телата на граѓанските организации „Нансен дијалог центар“ и „Институт за парламентарна демократија“.
- X. Подготвување на статут и други потребни акти за регистрација и работа на Здружението на станари на стамбена зграда на адреса АВНОЈ 64 Скопје, 2009.
- XI. Учество во комисији и изработка на правилници за текот и начинот на реализација на јавните набавки и доделувањето на стипендии за реализација на студиски мобилности на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид.

### **5. Студиски престои, семинари, посети**

Кандидатот д-р Александар Петковски учествувал на повеќе конгреси, студиски престои, семинари и обуки во странство, меѓу кои:

- I. Контакт семинар за национални претставници од земјите членки со земјите од источното партнерство во рамките на програмата Еразмус+ клучна акција 107“ во организација на Генералниот директорат за образование и култура при Европската Комисија, Киев - Украина. ноември 2016.
- II. Учество на конгрес на Европската асоцијација на координатори на програмата Еразмус+, Солун - Грција, мај 2016.
- III. Контакт семинар за национални претставници од земјите од Западен Балкан со програмските земји во рамките на програмата Еразмус+ клучна акција 107“ во организација на Генералниот директорат за образование и култура при Европската Комисија, Виена - Австрија. декември 2015.
- IV. Учество на конгрес на Европската асоцијација на координатори на програмата Еразмус+, Порто - Португалија, мај 2015.
- V. Студиски престој во Брисел и Хаг „Улогата на граѓанското општество за правда и помирување“ во организација на Генералниот директорат за проширување на Европската Унија, Брисел и Хаг, февруари - март 2012.
- VI. Учесник на обука „Основи на методите на истражување во општествените науки“, организирана од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, јули 2011.
- VII. Студиска посета на Парламентот на Швајцарија на претседателот и координаторите на пратеничките групи во Собранието на Република Македонија и претставници на организациите партнери во реализацијата на проектот „Поддршка на основањето и развојот на Парламентарниот Институт за истражување - во рамките на Собранието на Република Македонија“, Берн - Швајцарија, јуни 2010.
- VIII. Учество на Меѓународната програма за лидерство, програма за посета на САД на покана од Бирото за образовни и културни работи на Стејт департментот на САД, октомври - ноември 2009.



- IX. Студиска посета на Националниот Совет на Република Словачка и Парламентарниот институт со координаторите на пратеничките групи во Собранието на Република Македонија во организација на Националниот демократски институт, Братислава, април 2009.
- X. Студиска посета на Парламентот на Чешката Република со делегација на Собранието на Република Македонија составена од претставници на пратеничките групи и генералниот секретар, Прага, ноември 2008.
- XI. Работна посета на Холандија за планирање на реализација на граѓански активности кои би биле финансирани од владата на Холандија, средби со членовите на Комитетот за надворешни работи на холандскиот парламент, Министерството за надворешни работи на Холандија и ПаксКристи Холандија, во организација на ПаксКристи, Хаг и Утрехт 2004.
- XII. Учесник на Регионалната програма на Бугарското училиште за политика, 2002 - 2003.
- XIII. Учесник на „Обука за тренери по мирно решавање на конфликти“, во организација на Мировниот институт од Осло, Лимасол - Кипар, ноември 2001.
- XIV. Работна посета на Норвешка за организација и планирање на активностите на организациите членки на Балканската мрежа за дијалог, организирана од Министерството за надворешни работи на Норвешка, Осло и Лилехамер 2001.

## **6. Оценка на научните, стручните и образовно-педагошките остварувања на кандидатот**

Кандидатот д-р Александар Петковски покажал солиден успех во текот на студирањето на додипломските и постдипломските студии, успешно ја одбрал својата докторска дисертација и се стекнал со научниот степен доктор на науки по јавна администрација.

Кандидатот има остварувања во сите категории опфатени со извештајот, а од приложеното особено се истакнува неговото богато искуство на пишување и менаџирање на проекти во соработка со повеќе домашни и странски донаторски агенции и организации.

Големиот број на одржани работилници и предавања за активистите од граѓанскиот сектор и студентите во комбинација со стекнатото искуство на работа во мултикултурна средина и познавањето на албанскиот јазик, на кандидатот му дава солидна основа за успешно вклучување во работата со мултикултурниот состав на студенти и академски кадар на Универзитетот „Мајка Тереза“.

### **Кандидат Јасмина Мишоска**

#### **1. Биографски податоци за кандидатот**

##### **Образование**

Д-р Јасмина Мишоска е родена на 10.03.1990 година. Основното и средното образование го завршува во Скопје. Во 2011 дипломира на Економскиот факултет при Европскиот Универзитет во Скопје со просечен успех 10. Во 2013 ги завршува магистерските студии по економија на Европскиот Универзитет со просечен успех 10. Во 2017 ја стекнува титулата Доктор по организациски науки и управување на Економскиот институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Кандидатката е добитник на стипендијата „Борис Трајковски“ како награда за најдобар студент на Европскиот универзитет и пофалница за студент со највисок просек на Европскиот универзитет. Покрај македонскиот, кандидатката одлично го познава и англискиот јазик.

## Професионално искуство

Кандидатката д-р Јасмина Мишоска има неколкугодишно работно искуство како асистент и доцент на Универзитетот „Евро - Балкан“ од Скопје:

- I. Асистент со скратено работно време на Универзитетот „Евро - Балкан“ од Скопје; декември 2013 - септември 2016;
- II. Асистент со полно работно време на Универзитетот „Евро - Балкан“ од Скопје; септември 2016 - јули 2017;
- III. Доцент по група предмети од научната област „Организациони науки и управување“ на Универзитетот „Евро - Балкан“ од Скопје; јули 2017 – до денес.

## 2. Научно-истражувачка дејност

### Научни трудови

- I. MScJasminaMishoska: DiagnosingtheorganizationalcultureinthecompanieswiththeuseofOCAI instrument (casestudy). InternationalJournalofRecentResearchinArtsandSciences, Vol. 5. 2016, ISSN: 1857-8128,
- II. MScJasminaMishoska, PhdBiljanaPetrevska: Contemporaryformsoforganizationalstructureandorganizationaldesign-criteriaforsuccessoftheinternationalmarket. Leadership&Management: IntegratedPoliticsofResearchandInnovations, SecondInternationalScientificBusinessConference – LIMEN December 2016. ISBN 978-86- 80194-05-9,
- III. MScJasminaMishoska: Economic - FinancialperformanceofAlkaloid AD Skopjebasedonkeyfinancialindicators (case study), InternationalJournalofRecentResearchinArtsandSciences, 2015, ISSN: 1857-8128,
- IV. MScJasminaMishoska: "Entrepreneurship - thechallengeofmodernsociety", Internationalconference: ChallengesofContemporarySociety. ноември 2015,
- V. М-р Јасмина Мишоска:"Платежни картички како инструмент за плаќање во електронското банкарство", Втора меѓународна научна конференција „Влијанието на научно – технолошкиот развој во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република македонија“, октомври 2014. ISBN 978-608-4714-11-8,
- VI. М-р Јасмина Мишоска:"Охрабрување на претприемачкиот дух за кариерен развој", Меѓународна научна конференција "Науката и општествениот развој", мај 2014, ISBN 978-608-4574-62-0,
- VII. М-р Јасмина Мишоска:"Електронска трговија – основна алатка на е-бизнис", Прва меѓународна научна конференција "Првамеѓународна научна конференција „Влијанието на научно – технолошкиот развој во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република македонија“, декември 2013, ISBN 978-608-4714-05-7,
- VIII. М-р Јасмина Мишоска:"Интернет маркетинг", "Првамеѓународна научна конференција „Влијанието на научно – технолошкиот развој во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република македонија“, декември 2013, ISBN 978-608-4714-05-7,
- IX. Јасмина Мишоска: "Влијанието на виралниот маркетинг врз глобалните промени", Меѓународна научна конференција "Промените во глобалното општество", јуни 2013, ISBN 978-608-4574-58-3,
- X. Јасмина Мишоска, Биљана Петревска: "Глобалната економска (финансиска криза) и Македонската економија", Меѓународна научна конференција "Лицата на кризата", март 2012, ISBN 978-608-4714-47-7,

- XI. Јасмина Мишоска, Биљана Петревска: "Улогата и значењето на средствата за пренос на пропагандните пораки", Меѓународна научна конференција "Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите", јуни 2012, ISBN 978-608-4691-01-3.

### **3. Оценка на научните, стручните и образовно-педагошките остварувања на кандидатот**

Кандидатката д-р Јасмина Мишовска покажала највисок успех во текот на студирањето на додипломските и постдипломските студии. Кандидатката има работно искуство како асистент, а од неодамна и доцент на Универзитетот „Евро - Балкан“. Показува солидни резултати во однос на нејзините постигања во наставно-образовната и научно-истражувачката дејност и одлично познавање на англискиот јазик.

#### **Предлог за избор**

По детално разгледување на приложената документација од кандидатите, Комисијата заклучи дека само кандидатите д-р Александар Петковски и д-р Јасмина Мишоска ги исполнуваат формалните критериуми за избор во наставно-научно звање доцент во согласност со членовите 125 и 132 од ЗВО на РМ. По вреднувањето на постигнувањата на кандидатите во наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност и дејности од поширок интерес, земајќи ги предвид и останатите информации од приложената документација, Комисијата смета дека д-р Александар Петковски е најсоодветен кандидат, особено од аспект на неговото богато искуство во пишување и менаџирање на проекти, работа во мултикултурна средина и познавањето на албанскиот јазик. Земајќи ги предвид сите наведени факти, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да го избере д-р Александар Петковски за наставник во звање доцент од областа Друго - проект менаџмент.

#### **РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА**

1. д-р Иван Бимбиловски, редовен професор, претседател, с.р.
2. д-р Абдула Азизи, вонреден професор, член, с.р.
3. д-р Оливера Петровска, доцент, член, с.р.

Скопје, 02.09.2017 година

## РЕФЕРАТ

Наставно – научниот совет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 01-234/1, со која се формира рецензентска комисија во состав:

1. **Д-р Лутви Бина**, вонреден професор, **претседател**,
2. **Д-р Мирлинда Ебиби**, доцент, **член**,
3. **Д-р Зоран Трифунов**, вонреден професор, **член**

Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор на еден соработник во наставно –научната област ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (20201) се пријавија кандидатите:

1. М-р Мусах Фејзулов
2. М-р Мерита Дема

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските услови за избор на соработник во наставно –научната област ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (20201) кандидатите м-р Мерита Дема, не ги исполнува условите и ќе биде изземена од понатамошна евалуација.

### **А. Извештај за избор на еден соработник во областа ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (20201) (21509)**

На конкурсот за избор на еден соработник во сите звања во областа ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (20201) се пријавија вкупно 5 кандидати и тоа:

А. Извештај за избор на еден соработник (асистент) во областа ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ

На конкурсот за избор на еден наставник во сите звања во областа ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ се пријавија вкупно 2 кандидати и тоа:

#### **А.1. Мусах Фејзулов**

#### **Биографски податоци**

Кандидатот Мусах ФЕЈЗУЛОВ е роден на 11.11.1988 година. На Електротехничкиот факултет при Средно-Источниот Технички Универзитетот (MiddleEast Technical University) - Анкара дипломирал во 2012 година со просек 2.43 (од 4.00), истотака овој универзитет беше рангиран на 86-то место во светската ранг-листа THE (Times Higher Education) - прв рангиран во Р.Турција и 86-ти рангиран во светската ранг листа во 2012 година - <https://www.timeshighereducation.com/world-university->

[rankings/2013/reputation-ranking#!/page/0/length/25/sort\\_by/rank/sort\\_order/asc/cols/stats\)](#) . На Факултет за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрирал во 2016 година во областа на ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ со просек 9,22.

**Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- Наставно-образовна дејност  
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
- Учество на 10-то Советување на Мако-cigre  
Презентација на трудот со наслов ПРИМЕНА НА МЕШАНО-ЦЕЛОБРОЈНО ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АГРЕГАТИ ВО ЕЕС СО УВАЖУВАЊЕ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА  
Наслов на англиски: Mixed Integer Linear Programming for Transmission Constrained Unit Commitment –
- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

**А.2. Мерита Дема,**

**Биографски податоци**

Кандидатот Мерита Дема е роден на година. На ФЕИТ, УКИМ Скопје дипломирала во 2012 година со просек 7.71 и се стекнала со звање дипломиран инженер по електротехника и информатичка технологија. Исто така на ФЕИТ, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје магистрирала во 2017 година со просек 9,86 со што се стекнала со звање – Магистер по електротехника и информатичка технологија,

**Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- Наставно-образовна дејност  
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
- Научно истражувачка дејност  
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

**ЗАКЛУЧОК**

Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното интервју и останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите, рецензентската комисија заклучи дека:

- М-р Мерита Дема - не ги исполнува конкурсните услови, заради тоа што нема запишано трет циклус на студии

- М-р МусахФејзулов – покажува солидни резултати и постигнувања во академскиот сегмент на работата а воедно и висок просек на додипломските и постдипломските студии.

## **ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР**

По деталното разгледување на приложената документација од кандидатот, и според оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната), Комисијата е на мислење дека **м-р Мусах Фејзулов** ги исполнува формалните критериуми за избор на соработник (Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ).

Јасно е видливо неговата стручна работа за време на магистерските студии во областа на електроенергетиката. Исто така, на релацијата надворешен соработник-академски персонал и соработник-студенти, кандидатот покажува особини на изразена воља за професионална, тимска и човечка комуникација.

Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и Чл.132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да го избере м-р МусахФејзулов дипломиран електроинженер, за соработник во звање асистент од областа на ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (20201).

## **РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА**

1. **Д-р Лутви Бина** вонреден професор, **претседател**,
2. **Д-р МирлиндаЕбиби**, доцент, **член**
3. **Д-р Зоран Трифунов**, вонреден професор, **член**

## РЕФЕРАТ

Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, а врз на објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор на еден соработник во наставно – научната област: Проучување на фактори на работна и животна средина Рецензентската комисија го поднесува следниов реферат.

Наставно–научниот совет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 01-234/1, со која се формира рецензентска комисија во состав:

1. **д-р Оливера Петровска, доцент претседател,**
2. **д-р Моника Лутовска, доцент член,**
3. **д-р Сани Демири, доцент член**

За избор на соработник (асистент – докторант) на Факултетот за технички науки – наставно – научна област ПРОУЧУВАЊЕ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНА И ЖИВОТНА СРЕДИНА а се пријавија следните кандидати:

1. м-р Урима Демири – Шаипи
2. м-р Биљана Матевска Наумовска
3. Исеин Ајдари, Дипломиран инженер по мехатроника
4. Ардијана Реџеми Алити, Дипломиран по бизнис администрација
5. Неџат Мјаки, Дипломиран машински инженер

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските услови за избор на соработник во наставно – научната област Проучување на фактори на работна и животна средина, кандидатите м-р Исеин Ајдари, Ардијана Реџеми Алити и Неџат Мјаки не ги исполнуваат условите и ќе бидат иземени од понатамшна евалуација.

### **А. Извештај за избор на еден соработник во областа Проучување на фактори на работна и животна средина**

#### **А.1. Урима Демири – Шаипи**

##### **Биографски податоци**

Кандидатката м-р Урима Демири – Шаипи е родена на 13.09.1970 година. На Медицинскиот факултет во Тирана, отсек стоматологија, дипломираше во 1989 година со просечна оценка 9.40. Во 2012 година на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Медицински Факултет година ги завршува магистерските студии со просечна оценка 9.76 и успешно го одбранува магистерскиот труд под наслов: “Проценка на знаења, ставови и пракса за контрола на интрахоспитални инфекции и безбедност при работа кај лекари стоматолози во град Скопје, Р. Македонија”, со што се стекнува со научен степен Магистер на науки по јавно здравство. Од 2014 година е запишана на докторски студии по јавно здравје, на Универзитет Брунеи Дарусалам, ПАПРСБ Институт за здравствени науки, (PAPRSB Institute of Health Sciences, Universiti Brunei Darussalam (UBD), Brunei Darussalam). Докторските студии

се очекува да ги заврши во Декември 2017 година. Докторската теза под наслов: “Лонгитудинална студија за психосоциален стрес и плунковни биомаркери на стрес кај млади возрасни лица е дел одистражувачкиот проект:”Менталното здравје и имуната функција во избрана професионална работна сила: Мултидисциплинарно истражување на плунковни биомаркери во Брунеи Дарусалам”. Кандидатката м-р Урима Демири – Шаипи приложува потврда за познавање на англискиот јазик (TOEFL – 104 бода).

### **Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- **Наставно-образовна дејност**

Кандидатката м-р Урима Демири – Шаипи, од 2014 до 2015 година била асистент докторант во ПАПРСБ Институт за здравствени науки, Универзитет Брунеи Дарусалам, во Мастер програмата за јавно здравје за следните предмети:

- Заштита на животна средина и професионално здравје, и
- Глобална здравствена училиница

- **Научно истражувачка дејност**

Кандидатката м-р Урима Демири – Шаипи приложува листа од еден научен труд објавен во Република Македонија, два научни трудови приложени за објавување во меѓународни научни списанија како и пет научно-истражувачки трудови презентирани на меѓународни конференции. Победник е на натпреварот за најдобар постер: “Предизвиците на болничките инфекции во стоматолошките здравствени установи - перспектива од Македонија”. 10-та Меѓународна конференција за медицински сестри и акушерство, PAPRSB Институт за здравствени науки (IHS) UBD (2014).

- **Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес**

Кандидатката м-р Урима Демири – Шаипи е коавтор на една книга објавена во Република Македонија. Од 1997 година до 2011 година работела како лекар стоматолог во Република Македонија и во странство. Од 1998 година до 2000 година работела во здравствениот сектор на невладината организација, CARE - international, Македонија как опроектен асистент, каде била договорна за развој и имплементација на неколку важни проекти за заштита на животната средина и здравјето на населението во Р. Македонија.

## **А.2. Биљана Матевска Наумовска**

### **Биографски податоци**

Кандидатката м-р Биљана Матевска Наумовска е родена на 16.04.1988 година во Скопје. Дипломските студии на Универзитетот „Кирил и Методиј“ на Машинскиот факултет во Скопје ги завршува во 2010 година со просечна оценка од 8.72, а на истиот факултет се запишува во 2010 година, така што по завршување на магистерските студии во 2012 година се стекнува со научен степен магистер по технички науки од областа на индустриско инженерство и менаџмент, со просечна оценка 10.00. Исто така во 2012 година на Универзитетот на Универзитетот „Кирил и Методиј“ на Машинскиот факултет во Скопје се запишува на докторски студии.

### **Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- **Наставно-образовна дејност**



Кандидатката има одржувано повеќе гостувачки предавања на студентите од постдипломските студии при Машинскиот факултет во Скопје.

- Научно истражувачка дејност

Кандидатката има учествувано како волонтер во повеќе настани и активности организирани од страна на Машинскиот факултет, Скопје и други институции поврзани со истражувачки дејности.

- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Учесник е на бројни форуми, конференции, трибини и дебати со сопствени трудови и презентации.

### ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР

По деталното разгледување на приложената документација од кандидатите, и според оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната), Комисијата е на мислење дека **м-р Урима Демири – Шаипи** исполнува формалните критериуми за избор на соработник (Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ).

Јасно е видлива нејзината стручна работа во областа на работната и животна средина како асистент докторант во ПАПРСБ Институтот за здравствени науки на Универзитетот Брунеи Дарусалам каде што е вклучена во образовниот процес во Мастер програмата за јавно здравје на група стручни предмети.

Гореискажаните факти се доволна потврда дека кандидатот м-р Урима Демири – Шаипи, успешно го оформува својот професионален профил. Исто така, на релацијата надворешен соработник – академски персонал и соработник – студенти, кандидатот покажува особини на изразена воља за професионална, тимска и човечка комуникација.

Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и Чл. 132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да ја избере **м-р Урима Демири – Шаипи**, Дипломиран лекар стоматолог, **засоработник во областа Проучување на фактори на работна и животна средина.**

### РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. **д-р Оливера Петровска**, доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје, **претседател, с.р.**
2. **д-р Моника Лутовска**, доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје, **член, с.р.**
3. **д-р Сани Демири**, доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје, **член, с.р.**

## РЕФЕРАТ

Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, а врз на објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор насоработник (асистент – докторант) на Факултетот за технички науки–наставно – научна област ПРЕДПРИЕМНИШТВО Рецензентската комисија го поднесува следниов реферат.

Наставно–научниот совет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 01-234/1, со која се формира рецензентска комисија во состав:

4. д-р **Агим Мамути**, вонредн професор, **претседател**
5. д-р **Оливера Петровска**, доцент **член**,
6. д-р **Неритан Туркеш**, доцент, **член**

За избор на соработник (асистент – докторант) на Факултетот за технички науки–наставно – научна област ПРЕДПРИЕМНИШТВО се пријавија следните кандидати:

1. м-р Бунјамин Бела
2. м-р Аријана Фетаи,
3. м-р Горјан Камбери,
4. м-р Момир Поленаковиќ
5. м-р Баки Дурмиши
6. м-р Махије Мустафаи

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските услови за избор на соработник во наставно–научната област Предприемништвोकандидатите Аријана Фетаи, м-р Момир Поленаковиќ, м-р Баки Дурмиши им-р Махије Мустафаи не ги исполнуваат условите и ќе бидат иземени од понатамшна евалуација.

### **А. Извештај за избор на еден соработник во областа Предприемништво**

#### **А.1. Бујамин Бела**

##### **Биографски податоци**

Кандидатот м-р Бунјамин Бела роден е на 08.07.1986 година во Скопје. На Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, дипломираше во 2009 година со просечна оценка од 8.94. Во 2013 година на истиот факултет завршиува магистерски студии со просечна оцена 9.44, со одбрана на магистерски труд под наслов: „Изградба на интегриран систем на наградување во организациите од прехранбената индустрија“ по што се стекнува со научен степен магистер на економски науки од областа на МБА – менаџмент. Докторски студии запишува во 2013 година на Универзитетот во Истамбул на факултетот менаџмент за човечки ресурси. Кандидатот приложува потврда за познавање на англискиот јазик – TOEFL.

##### **Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- Наставно-образовна дејност

Кандидатот м-р Бунјамин Бела, од 2009 до 2013 година бил професор во СДУ „Цветан Димов“ – Скопје, Средно професионално училиште за економски техничар и аранжер, каде што бил ангажиран за Економска група на предмети:

- Маркетинг–Менаџмент, Деловно работење, Бизнис, Практика, Организациско однесување и организациска структура и Промоција
- Научно истражувачка дејност  
Кандидатот м-р Бунјамин Бела во периодот Фев-Мај 2017 учествувал во обуката за Академски Пишувања и добил Сертификат. Во Мај 2015 презентирал научно истражувачки труд во меѓународна конференција во Бодрум, Турција. Во период 2011-2012 е преведувач на книгата “Деловно Работење“. Во периодот од 07.2008 до 10.2008 година престојувал во Филадельфија САД (PBM perfect building maintance) како оперативен менаџер.
- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  
Учесник на бројни форуми, конференции, трибини и дебати со сопствени трудови и презентации.

## **A.2. Горјат Камбери**

### **Биографски податоци**

Кандидатот м-р Горјат Камбери е роден на 25.10.1988 година во Тетово. Дипломските студии на Универзитетот „Југоисточна Европа“ на Факултетот бизнис економија во Тетово завршува во 2009 година со просечна оценка од 8.63. Во 2011 година магистрирал во областа деловна администрација на Универзитетот Американ Колеџ во Скопје со просечна оцена В (3.13) со што се стекнал со научен степен Магистер по бизнис економија. Во 2015 година се запишува на докторски студии на Универзитетот Мармара, на Факултетот за комуникациски науки.

### **Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- Наставно-образовна дејност  
Кандидатот м-р Горјат Камбери од 2011 до 2012 година работи како асистент на Државниот Универзитет во Тетово и има група на предмети во областа на Бизнис и економија. Во периодот од 2015 до 2017 година на ЛаСале Колеџот во Истамбул, Турција предавач е на седум курсеви во областа на Бизнис и маркетинг програмата.
- Научно истражувачка дејност  
Кандидатот м-р Горјат Камбери учествувал во два проекти од областа на маркетингот. Наведени се три работни трудови кои се прилагодени за идна публикација и два истражувачки трудови кои се во процес на ревидирање.
- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  
Кандидатот м-р Горјат Камбери има објавено еден научен труд и коавтор е на една книга и едно поглавје од книга.

## ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР

По деталното разгледување на приложената документација од кандидатите, и според оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната), Комисијата е на мислење дека **м-р Бунјамин Бела** ги исполнува формалните критериуми за избор на соработник (Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ).

Јасно е видлива неговата стручна работа за време на магистерските студии во областа на економијата. Горейскажаните факти се доволна потврда дека кандидатот м-р Бунјамин Бела, успешно го оформува својот професионален профил.

Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да го избере **м-р Бунјамин Бела, Дипломиран економист, за соработник во областа *Предприемништво.***

### РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

**д-р Агим Мамути, доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје претседател, с.р.**

**д-р Оливера Петровска, доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје, член, с.р.**

**д-р Нуритан Туркеш, доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје член, с.р.**

## РЕФЕРАТ

Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, а врз на објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор на еден соработник во наставно –научната област Друго материјали. Рецензентската комисија го поднесува следниов реферат.

Наставно – научниот совет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 01-234/1, со која се формира рецензентска комисија во состав:

7. Д-р Моника Лутовска, доцент, претседател,
8. Д-р Мирлинда Ебиби, доцент, член,
9. Д-р Самет Кера, вонреден професор, член

За избор на соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за технички науки – наставно – научна област ДРУГО МАТЕРИЈАЛИ (21509) се пријавија следните кандидати:

2. М-р Артан Зејнулахи
3. М-р Живко Белчев
4. М-р Исен Ајдари
5. Дипл.инж. Сафет Рика
6. Дипл.инж. Уран Туда

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските услови за избор на соработник во наставно –научната област Друго материјали кандидатите м-р Живко Белчев, м-р Исен Ајдари, дипл.инж.Сафет Рика и дипл.инж Уран Туда, не ги исполнуваат условите и ќе бидат иземени од понатамошна евалуација.

### **А. Извештај за избор на еден соработник во областа Друго материјали (21509)**

На конкурсот за избор на еден соработник во сите звања во областа Друго материјали се пријавија вкупно 5 кандидати и тоа:

#### **А.1. Живко Белчев**

##### **Биографски податоци**

Кандидатот Живко Белчев е роден на 07.06.1978 година. На Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје дипломирал во 2002 година и се стекнал со звање дипломиран машински инженер. Исто така на Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје магистрирал во 2011 година со просек 8.71 во областа на индустриски менаџмент со што се стекнал со звање Магистер по технички науки од областа на индустриско инженерство и менаџмент .

### **Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- Наставно-образовна дејност  
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
- Научно истражувачка дејност  
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

#### **А.2. Исеин Ајдари**

##### **Биографски податоци**

Кандидатот Исеин Ајдари е роден на 10.02.1965 година. На ДУТ Тетово дипломирал во 2010 година со просек 7.30 и се стекнал со звање дипломиран инженер по мехатроника. Исто така на Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје магистрирал во 2015 година со просек 9.64 во областа на безбедност при работа со што се стекнал со звање Магистер по технички науки од областа на безбедност при работа.

### **Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- Наставно-образовна дејност  
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
- Научно истражувачка дејност  
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

#### **А.3. Сафет Рика**

##### **Биографски податоци**

Кандидатот Сафет Рика е роден на 19.10.1977 година. На Факултетот за електроинженерство и телекомуникација, Универзитет во Приштина „Хасан Приштина“, Косово, дипломирал во 2008 година со просек 7.02 и се стекнал со звање дипломиран инженер по електротехника. Во 2009 е запишан на магистерски студии на Графичко инженерство на Технички факултет Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола.

### **Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- Наставно-образовна дејност  
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
- Научно истражувачка дејност  
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

#### **А.4. Артан Зејнулахи**

##### **Биографски податоци**

Кандидатот Артан Зејнулахи е роден на 01.03.1988 година во Скопје. На Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје СП Мехатроника, дипломирал во 2010 година со просек 9.09 и се стекнал со звање дипломиран инженер по машинство. Во 2011 година е запишан на магистерски студии на Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, каде магистрира со просек 10.00.

**Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- Наставно-образовна дејност  
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
- Научно истражувачка дејност  
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

**А.5–Уран Туда**

**Биографски податоци**

Кандидатот Уран Туда е роден на 15.11.1966 година во Струга. На ДУТ Тетово дипломирал во 2014 година со просек 7.08 и се стекнал со звање дипломиран инженер по мехатроника. Исто така во 2014 година е запишан на ДУТ тетово СП Мехатроника на втор циклус на студии.

**Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

- Наставно-образовна дејност  
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
- Научно истражувачка дејност  
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес  
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

**ЗАКЛУЧОК**

Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното интервју и останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите, рецензентската комисија заклучи дека:

- М-р Живко Белчев - не ги исполнува конкурсните услови, заради тоа што нема запишано трет циклус на студии
- М-р Исеин Ајдари - не ги исполнува конкурсните услови, заради тоа што нема запишано трет циклус на студии и не го исполнува потребниот просек во претходните циклуси.
- Дипл. инж. Сафет Рика - не ги исполнува конкурсните услови, заради тоа што нема диплома за завршен втор циклус на студии, нема запишано трет циклус на студии и не го исполнува потребниот просек во додипломските студии.
- М-р Артан Зејнулахи – покажува солидни резултати и постигнувања во академскиот сегмент на работата а воедно и висок просек на додипломските студии.

- Дипл. инж. Уран Туда - не ги исполнува конкурсните услови, заради тоа што нема диплома за завршен втор циклус на студии, нема запишано трет циклус на студии и не го исполнува потребниот просек во додипломските студии.

## ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР

По деталното разгледување на приложената документација од кандидатот, и според оценката од трите области (наставно-образовната, научно истражувачката и стручно-апликативната), Комисијата е на мислење дека **М-р Артан Зејнулахи, дипломиран машински инженер**, ги исполнува формалните критериуми за избор на соработник (Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ).

Јасно е видливо неговата стручна работа за време на магистерските студии во областа на машинството.

Гореискажаните факти се доволна потврда дека кандидатот М-р Артан Зејнулахи, дипломиран машински инженер, успешно го оформува својот професионален профил. Исто така, на релацијата надворешен соработник-академски персонал и соработник-студенти, кандидатот покажува особини на изразена воља за професионална, тимска и човечка комуникација.

Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и Чл.132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да го избере М-р Артан Зејнулахи, дипломиран машински инженер, за соработник во областа на *Друго - материјали*.

## РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Д-р **Моника Лутовска**, доцент, **претседател**,
2. Д-р **Мирлинда Ебиби**, доцент, **член**,
3. Д-р **Самет Кера**, вонреден професор, **член**



## РЕФЕРАТ

Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, а врз основа на објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор на еден соработник во наставно –научната област англиска лингвистика (60404) Рецензентската комисија го поднесува следниов реферат.

Наставно – научниот совет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 21-410/1, со која се формира Рецензентска комисија во состав:

1. Проф. д-р Мустафа Ибрахими, претседател
2. Проф. д-р Елени Бужаровска, член
3. Доц. д-р Љубица Кардалеска, член.

за избор на соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за технички науки – однаставно – научна област АНГЛИСКА ЛИНГВИСТИКА (60404) се пријавија следните кандидати:

1. М-р Едона Винца
2. М-р Ругова Куртиши
3. М-р Африм Алити

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските услови за избор на соработник во наставно –научната област англиска лингвистика (60404) кандидатите м-р Ругова Куртиши и м-р Африм Алити, не ги исполнува условите и ќе биде изземена од понатамошна евалуација.

**А. Извештај за избор на еден соработник (асистент-докторант) во наставно-научната област Англиска лингвистика (60404)**

А.1 Едона Винца

### **Биографски податоци**

М-р Едона Винца е родена на 29.01.1990 година. Во 2012 година завршува високо образование и се стекнува со звање професор по англиски јазик и литература со француски јазик како втор јазик, со просечна оцена 9,73, а во 2016 година со звање магистер по меѓународен бизнис со странски јазици, со просечна оцена 8,55. Во 2016 година ги започнува докторските студии во областа на лингвистиката- англиски јазик.

**Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

### **Наставно-образовна дејност**

М-р Едона Винца после завршување на додипломските студии има обавувано дејност професор по англиски јазик во средното училиште „Зеф Љуш Марку“ во Скопје во периодот 2012-2015 година.

### **Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес**

Кандидатот м-р Едона Винца во периодот од 2015-2017 учествувал во ИПА проектот за транспонирање и спроведување на Европското законодавство во областа на заштита на животната средина- интегрирано спречување и контрола на загадувањето и води.

А.2 Ругова Куртиши

### **Биографски податоци**

Ругова Куртиши е родена во Тетово, 1983.

Високото образование го заврши на Филолошкиот факултет ( англиски јазик и книжевност ), при универзитетот на Приштина-Приштина.

Во периодот од 2006 -2012 ги следеше пост дипломските студии во Филолошкиот Факултет при универзитетот на Приштина со тема “Subordinate clauses in English and Albanian”.

Е запишана во 3 циклус на стдуии од 2016 ( докторски ) во Универзитетот на југоисточна европа во Тетово.

**Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор**

**Стучно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес**

Септември 2000- Јуни 2001 – Една академска година во Велика Британија

Јуни 2001- Сертификат за интернационално тестирање GCSE, Кембриџ Универзитет

А.3 Африм Алити

Е роден на 25.02.1977 во Липково. Во 2001 го завршува високото образование со просек 8.06 на филолошкиот факултет при Државниот универзитет во Тетово со што се стекнува со звање дипломиран професор по англиски јазик и литература.

Во 2012 ги завршува пост-дипломските студии со просек 8,90 во Универзитетот на југоисточна Европа во Тетово со што се стекнува со звање магистер по англиски јазик.

### **Наставно-образовна дејност**

Асистент - Работи на ДУТ како надворешен соработник

### **ЗАКЛУЧОК**

Врз основа на доставената документација, Рецензентската комисија ги донесе следниве заклучоци: М-р Едона Винца ги исполнува критериумите за избор во наставно-научно звање соработник (асистент-докторант) во областа англиска лингвистика и покажува особено значајни постигнувања во наставно-образовната дејност.

### **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на претходно изнесениот заклучок, Рецензентската комисија и` предлага на Матичната комисија при Универзитетот „ Мајка Тереза” да ја избере М-р Едона Винца соработник (асистент-докторант) во наставно научната област *Англиска лингвистика (60404)*.

### **Рецензентска комисија**

1. Проф. д-р Мустафа Ибраими, претседател, с.р.
2. Проф. д-р. Елени Бужаровска, член, с.р.
3. Доц. д-р Љубица Кардалеска, член, с.р.

## РЕФЕРАТ

Наставно–научниот совет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 21-407/1, со која се формира рецензентска комисија во состав:

1. Проф.д-р Мирко Трипуноски (ФОН Универзитет-Скопје)
2. Проф.Д-р Зоран Трифунов (Универзитет „Мајка Тереза,, - Скопје)
3. Проф. Д-р Нада Петрушева (ФОН Универзитет-Скопје).

за избор на наставник во наставно-научно звање во научната област **ТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ (21109)**.

Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, Рецензентската комисија го поднесува следниов

## ИЗВЕШТАЈ

На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор на наставник во наставно-научно звање во научната област **ТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ (21109)** се пријави кандидатот:

1. **Д-р Неритан Туркеши**, дипломиран економист.

Биографски податоци за кандидатот за избор на наставник во сите звања за наставно-научната област **ТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ**.

### Д-р Неритан Туркеши

#### **1. Биографски податоци**

Д-р. Неритан Туркеши е роден на 06.07.1981 година во Дебар каде што завршува основно и средно образование. Дипломира на Економски факултет на Универзитетот “ЈИЕ Универзитет”, на смер Финансиски Менаџмент во Тетово. Постдипломски студии, насока Финансии ги завршува на Факултетот за општествени науки во Скопје каде во септември, 2009 год. магистрира на тема “Управување со банкарските ризици,, по што се стекнува со титула магистер на економски науки.

Д-р Неритан Туркеши во периодот од ноември 2009 год. до крајот на 2012 година работи на докторскиот труд со наслов “Улогата на монетарната политика врз развојот на банкарските системи во Република Македонија” на Економски институт во Београд, по што во декември 2012 година се стекнува со научен степен доктор на економски науки.

## **2.Работна кариера**

Првото вработување му било во 2001 година како Претседател на Црвен Крст за Млади во Дебар, додека од 2003 до 2005 година бил вработен во новината „Семеен Магазин“ Скопје, на работното место Заменик Уредник. Почнувајќи од 2005 година работи како уредник на списанието „Еуроидеа“. Од 2006 година работи во Првиот приватен универзитет –Фон Скопје, прво како помлад асистент а потоа како асистент на економски факултет, а од 2014 година како доцент на Факултетот за економски науки, каде моментално е и раководител на Економски факултет, настава на албански јазик при Универзитетот ФОН во Скопје.

## **3.Универзитетска работна кариера**

Од академската 2006/07 година работи како помлад асистент на повеќе предмет при Универзитетот ФОН во Скопје и Струга.

Од 2007 година до 2010 е ангажиран како асистент по предметите „Основи на економија,, „Основи на маркетинг,, „Основи на менаџмент,, „Претприемништво,, каде ја извршува функцијата продекан на Факултетот за Економски Науки при Универзитет ФОН во Скопје.

Од 2008 година ангажиран е како професор во Средното Петта Приватна Гимназија, каде ги предавал предмети „Основи на Менаџмент,, и „Претприемништво,,.

Од 1 октомври 2012/13 година предава на Факултетот за економски науки при Универзитетот ФОН, ангажиран на следните предмети: Основи на економија, Основи на менаџмент, Претприемништво, Трговско право и Меѓународни финансии, како доцент.

Во академската година 2012/2013 е ангажиран и на после дипломските студии при Универзитетот ФОН по предметите: Бренд менаџмент и Меѓународни финансии и други предмети од втор циклус на студии.

Во академската година 2015/2016 е ангажиран и на некои универзитети во Косово, Европски Колеџ во Косово, Колеџот Бизнис, каде ги предавал предметите: Основи на менаџмент, Основи на економија, Сметководство и Монетарна економија.

Од 2014 година ангажиран е и го предава (предметот Стратегиски менаџмент) на ЕЦПД во Белград (Европски институт во соработка на Обединетите Нации), каде воедно е и ментор и член на одбрани за втор и трет циклус на студии.

## **4.Стручни научни трудови и публикации:книги – универзитетски учебници**

- 1.Колеци Б, Туркеша Н., „Основи на економија”, ФОН Универзитет, 2009 година, Скопје.
- 2.Колеци Б, Туркеша Н, „Основи на менаџмент“, ФОН Универзитет, 2009 година, Скопје.
- 3.Колеци, Б, Туркеша Н, „Основи на менаџмент“, (теорија и вежби), Универзитет Пјетер Буди, 2010 година, Приштина.
- 4.Туркеша Неритан, „Бренд менаџмент“, ФОН Универзитет-Скопје, 2014 година.
- 5.Туркеша Неритан „Влијанието на монетарната политика во развој на банкарскиот систем, со посебен осврт во РМ“, ФОН Универзитет, Скопје, 2014 година.
- 6.Туркеша Неритан „Банкарска економија“, ФОН Универзитет, Скопје, 2015 година.
- 7.Туркеша Неритан „Применета економија“, ФОН Универзитет, Скопје, 2014 година.

## **5.Стручни научни трудови и публикации:**

1. Приватни инвестиции, Факти, Скопје, октомври 2004 година.
2. Производство на земјоделски производи, Факти, Скопје, ноември 2006 година.
3. Во услови на остра конкуренција, Факти, Скопје, декември 2006 година.
4. Стратешки менаџмент на мал бизнис и претприемништво, Семеен магазин, Скопје, 4 март 2007 година.
5. Новите системи на дистрибуција, Семеен магазин, Скопје, април 2005 година.
6. Функционирање на малиот бизнис, Факти, Скопје, мај 2005 година.
7. Бизнис во семејни рамки, Дневник, Скопје, февруари 2005 година.
8. Туркешки, Н., Гасификацијата да започне (што побрзо) оваа година, КОХА, Скопје, јануари 2012 година.
9. Финансиските проблеми со кои се соочуваат претпријатијата, Факти, Скопје, 8 март 2005 година.
10. Претприемништво и менаџмент, Техника 2/05 ФШТА Тетово97-102. 2008 година, Научно списание.
11. Надворешниот капитал влијае на политиката на земјата, Лајм, Скопје, 14 декември 2009 година.
12. Албанските партии без стратегија – корупцијата не се сузбива декларативно со политички изјави, Лајм, Скопје, 28 ноември 2010 година.
13. Членството на Република Македонија во Светската трговска организација – СТО во функција на извозот и развојот на земјата, Зборник на научни трудови при ФОН Универзитетот, Скопје, 2007 година.
14. Менаџмент со меѓународните трговски институции и стратегиите за поттик на извозот, Менаџментот со меѓународните трговски институции и стратегиите за поттик на извозот, Зборник на научни трудови при ФОН Универзитетот, стр 91-98, Скопје, 2007 година.
15. Зачленување на земјата во СТО во функција на менаџментот на извозот и развојот на Република Македонија, Меѓународна конференција за туризам и економија, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Охрид, април, 2007 година.
16. Бизнис во семејни рамки „Финансиски проблеми со кои се соочуваат фирмите“, Факултет за туризам, Скопје, 2008 година.
17. Опасноста за денарот како последица на порастот на цената на нафтата и производите, Коха, Скопје, 28 јуни 2008 година.
18. Поскапувањето влијае на семејните врски – се намалува доаѓањето на печалбарите, Коха, Скопје, 12 јули 2008 година.
19. Граѓаните ги очекува сиромашна зима – секој трети е сиромашен, Коха, Скопје, 25 јули, 2008 година.
20. „Основи на економија“ универзитетски учебник, Баки Колеци и Неритан Туркешки, издавачка куќа Фуркан за ФОН Универзитет – Скопје, Скопје, 2008 година.
21. „Основи на економија“ универзитетски учебник, Неритан Туркешки, издавачка куќа Фуркан за Универзитетот „Пјетер Буди“, Приштина, 2008 година.
22. „Менаџмент“, универзитетски учебни, Баки Колеци и Неритан Туркешки, издавачка куќа Фуркан за ФОН Универзитетот – Скопје, Скопје, 2008 година.

23. „Менаџмент“ (Основи на менаџмент), универзитетски учебник, Баки Колеци, Фетах Речица и Неритан Туркеши, издавач Феризај за Универзитет „ААБ“, Приштина, Економски факултет, 2008 година.

24. Не треба да се потцени потенцијалната опасност за Македонија – не толку голема рефлексивна на големата криза и во Македонија, ЗАМАН, Скопје, ноември 2008 година.

25. Изгубени во економскиот развој – сурова зима, Коха, Скопје, 27 август 2009 год.

26. Рецесијата во глобалната економија, Годишник на ФОН Универзитетот, Скопје 2009 година.

27. Интеграциите во европската заедница – единствен пат на Македонија и земјите од регионот, Визионе 11&12/2008-2009, издавач друштво на интелектуалци на Македонија.

28. (6 th Research/expert Conference with Internacional Participation Quality in High Education), 6-та експертска истражувачка Конференција со меѓународно учество, „Квалитет во високото образование,“ Асоцијација за квалитет во Босна и Херцеговина, QUALITY 2009 June, 04.07.2009 година НЕУМ БиХ.

29. (13 th INTERNATIONAL RESARCH /EXPERT CONFERENCE TMT 2009 Information system in supporting the management of produktion intheenterprise „Silcapor“, Trends in the development of machinery and associated technology 16-21 october Tunisia 2009).

30. 13-та меѓународна експертска истражувачка Конференција ТМТ 2009, информационите системи во поддршка на менаџментот на производството во претпријатието „Силкапор“, трендови во развојот на машините и поврзаните технологии, Тунис, 16-21 октомври 2009 година.

31. Продажбата на државните записи е лошо менаџирање со буџетот – државата продолжува да се задолжува, Коха, Скопје, 11 април 2010 година.

32. Економскиот раст само 1% - анализа за економскиот раст на Република Македонија, Коха, Скопје, 14 мај 2010 година.

33. Department of Accountancy, Kavala institute of techology 2nd International conference EBEEC 2010 Kavala Greece may 7-9,2010 the Economies of Balkan and Eastern Europe countries in the changed world „Information systems in the insurance company”

33. Оддел за книговодство, Институт за технологија – Кавала, 2-ра меѓународна Конференција ЕБЕЕЦ 2010, Кавала, Грција, 7-9 мај 2010 година, Економиите на Балканот и источно европските земји во изменетиот свет „Информационите системи во осигурителните компании”.

34. Punim shkencor: International Joint World Cultural Tourism Conference Hangzhou China 12 November – 14 November 2011. Me temë: Environment as an important factor in managing the improvement of the Tourism in Kosovo. 35/98. website-link: [www.kasct.co.kr/eng/11th % 20 Conference % 20 Program \(Final\).pdf](http://www.kasct.co.kr/eng/11th%20Conference%20Program(Final).pdf).

35. Punim shkencor: International Joint World Cultural Tourism Conference Hangzhou China 12 November – 14 November 2010. Me temë: Environment as an important factor in

managing the improvement of the Tourism in Kosovo. 35/98. website-link: [www.kasct.co.kr/eng/11th % 20 Conference % 20 Program \(Final\).pdf](http://www.kasct.co.kr/eng/11th%20Conference%20Program(Final).pdf).

36. Научен труд на тема „Окружувањето како важен фактор во управувањето со подобрувањето на туризмот во Косово”, Меѓународната заедничка светска Конференција за културен туризам, Хангжу, Кина, 12-14 ноември 2010 година, веб сајт линк: [www.kasct.co.kr/eng/11th % 20 Conference % 20 Program \(Final\).pdf](http://www.kasct.co.kr/eng/11th%20Conference%20Program(Final).pdf)

37. Туркеши, Н. „Дали ќе поевтинуваат кредитите“ (КОХА, октомври 2011 година, Скопје).

38. Туркеши, Н. „Дали им треба хиерархија за менаџирање на претпријатијата“ – магазин Еуроидеа, ЈИЕ Универзитет, Тетово, 2003 година.

39. Туркеши, Н. „Како да се биде добар менаџер“ (Семеен магазин; Скопје, 27 август, 2004 година).

40. Revista e shkencave shoqërore VIZJONE numer 16 korik 2011 ISBN 1409-8962. UDC 316.33.32. Recesioni në Ekonominë globale faqe 207-216 Shkup 2011.

41. International Scientific Conference, “The monetary police and the banking in the R.Macedonia”, no.5, LONDON< United Kingdom.

42. 3<sup>rd</sup> Biennial International Scientific Congress University of tourism and Management – Скопје. Tema: Kualiteti i edukimit të lartë në Republikën e Kosovës Certificate of Attendance, Which took place in Скопје R.Macedonia, 04-05 October 2013 Icon 2013 Best.

43. Туркеши , Н. ., “The role and impact of money in the banking system”, Vizione, International Journal of Economics, Politics and Sociology, Open Access Journals, EBSCO, Proquest & Cite Factor, n.16, 2013;

44. Туркеши , Н., “Бизнис и професионална кариера во национални размери”, New Knowledge for the New People”, II International Scientific Conference “Knowledge – Capital of the Future” (ISC 2014), Ohrid, Macedonia, 21-23 May, 2014;

45. Libri Univerzitar Bazat e Menaxhimit “ MANAXHIMI”, Botimi i dytë Kolegji Univerzitar AAB Prishtinë 2014., Универзитетско помагало „Менаџмент,, Второ издание , Универзитетски колеџ „ААБ“ – Приштина, 2014 година.

46. Knowledge International Journal Scientific & Applicative Papers, 3<sup>rd</sup> International Scientific conference: Knowledge – Capital of The Future, Title: Znaçene i vazhnost na komunikaciata vo biznis organizacite. Topic: KNOWLEDGE – NOW BUT HOW E Organizuar në Beograd, Serbia, prej 27-29 Nëntor 2014.

47. Knowledge Internacional Journal Scientific & Applicative Papers, 1.2 International Scientific conference: Knowledge – Capital of The Future, Title: Menaxhimi me ndryshime në Ekonominë Kosovare Topic KNOWLEDGE-AND WHAD Which took place in Bansko, Greece, 27-29 Nëntor 2014.

48. International Conference, „The role and importance of credit politic in the development of the banking sector”, Rome, Italy 2014.

49. Knowledge International Jornal Scientific & Applicative Papers, IV<sup>rd</sup> Internacional Scientific conference: Knolegde – Capital of The Future, Title: Menaxhmet vo funksia na efikasnost. Topic KNOЉELDGE- AND WHAD Нич took place in Bansko, R. Bullgaria 17-19 april 2015.

50. Knowledge Internacional Journal Scientific & Applicative Papers, V<sup>rd</sup> Internacional Scientific conferces: Knowledge – Capital of the Future, Title: Recesioni dhe vëshmërsitë në ekonominë globale. Topic KNOWLEDGE-AND WHAD Which took place in Bansko, R.Bulgaria 21-25 May 2015.

51. Knowledge International Journal Scientific & Applicative Papers, Vol. 10.1: Knowlegde – Capital of The Future, Title: Matja e perfomancës së organizatës “Balanced Scorecard” (BSC) si sistem i matjes. Topic KNOWELDGE-AND WHAD Wich took place in AGIA TRIADA - GREECE 2-4.10.2015.

52. Knowledge – Capital od the Future International Scientific Conference: Title: „Definition of Management in Foreign Trade of Macedonia, Albania and Kosovo”. Topic Knowledge Without Borders. Which took place in Bansko, R. Bulgaria, 08-10.April 2016.

53. International Conference, III Uluslararası Turk Kutlur Cografyasında Egitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Makedonya/ Uskup – 06-09 Temmuz 2017, Universitet FON, Skopje, juli, 2017 godina.

54. International Conference, CENTRUM, „The impact of non-acomodation andcomplementary services on turism”, Skopje, june 2017 y.

55. International Conference, „The role of Central Bank at the discount rate in the Republic of Macedonia”, 28 septembar, 2017, Greece.

Имајќи го предвид гореизнесеното за неговата кариера во образовниот процес и неговото ангажирање на Универзитетот ФОН, Рецензентска комисија со задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за Економски науки да донесе следната:

### **ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ**

Врз основа на целосниот преглед на изнесените податоци од приложениот материјал на кандидатот доц. д-р.Неритан Туркеши, Рецензентската комисија предлага да наставникот биде избран од следните причини:

1. Во целост ги исполнува условите предвидени со Законот за Високо Образование и одредбите на Статутот на Универзитетот Мајка Тереза за избор на наставник.

2. Објавил научни и стручни трудови кои во наведената проблематика се одликуваат со висок степен на посочените проблеми.

3. Презентацијата на остварувањата и постигнатите резултати недвосмислено упатуваат на фактот дека пријавениот кандидат има солидни остварувања и резултати во поголем период од работниот век при што на специфичен начин постојано работи во сферата на менаџментот. Третирањето на организацискиот систем како теорија и практика е силно нагласено. Размислувања за организацијата како систем и менаџирањето на истата од аспект на констатација и создавање предлози за подобрување е исто така присутно. Во таа смисла трудовите кои ги изработил поседуваат покрај научно креативната и иновативна димензија. Што е од особено значење.

4. Поседува силно и проектно искуство особено во сферата на економијата, и организацискиот дизајн што е во функција на предметот за кој се врши избор.



Имајќи ги предвид обемната научна, стручна, наставно-педагошка, менторско истражувачка, проектна и друга активност на кандидатот, Рецензентската комисија е едногласна во оценката дека Д-р Неритан Туркеши, со научен степен доктор на економски науки, ги исполнува сите услови предвидени со Законот за високото образование и заради тоа има чест на Наставно научниот совет на Факултетот за Технички науки при Универзитет „Мајка Тереза,,-Скопје, да му предложи доц.д-р.Неритан Туркеши да го избере за наставник во научно полеТеорија н одлучување во звањето**ДОЦЕНТ**.

**Членови на комисија:**

**1. Проф. Др.Мирко Трипуноски -претседател, ФОН Универзитет**

**2.Проф. Др.Агим Мамути –член, Универзитет „Мајка Тереза,,**

**3.Проф. Др.Нада Петрушева – член, ФОН Универзитет**

**Скопје,20.09.2017**

## REFERAT

### PËR ZGJEDHJE TË NJË BASHKËPUNËTORI NË TË GJITHA THIRRJET MËSIMORE-SHKENCORE NË FUSHËN MËSIMORE-SHKENCORE *PROJEKTIM ARKITEKTONIK DHE DIZAJN* NË FAKULTETIN E NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS TË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” SHKUP

Në bazë të nenit 131 paragrafi 1 të Ligjit për arsim të lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016 и 127/2016), Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup ka shpallur konkurs për zgjedhje të mësimdhënësve në të gjithë thirrjet mësimore-shkencore dhe bashkëpunëtorëve (asistentë-doktorantë) në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup në periudhën prej 03.08.2017 deri në 14.08.2017 në portalin ditor Fakulteti.mk. Në lidhje me konkursin e shpallur për zgjedhje të njëbashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën *Projektim arkitektonik dhe Dizajn* (20100 të lëmenjve, fushave dhe sferave shkencore – hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Këshilli Mësimor-Shkencor në mbledhjen e mbajtur në datë 18.09.2017 formoi Komisionin Recenzues për zgjedhje të një bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore me këtë përbërje:

1. D-r. Isak Idrizi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup – kryetar
2. D-r. Arta Jakupi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup – anëtar
3. D-r. Teuta J. Kajtazi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup – anëtar

Komisionirecenzues, pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, paraqet këtë:

## RAPORT

Në konkursin e shpallur në portalin ditor Fakulteti.mk prej 03.08.2017 deri në 14.08.2017, për zgjedhjen e një bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën *Projektim arkitektonik dhe Dizajn*(20100), në afatin e paraparë konkurruan kandidatët:

M-r. Vebi Fazliu  
M-r. Ekaterina Namiçeva  
M-r. Flora Halimi  
M-r. Iva Petrunova  
M-r. Valmir Dalipi

Nga kandidatët më lart, vetëm kandidati Vebi Fazliu nga Kumanovai plotëson kushtet. Pas shqyrtimit të detajuar të dokumentacionit të dorëzuar të kandidatit Vebi Fazliu nga Kumanova, ne si anëtarë të Komisionit Recenzues paraqesim këtë:

## 1. TË DHËNAT BIOGRAFIKE DHE ARSIMIMI

Kandidati Mr. Vebi Fazliu ka lindur në datë 14.04.1988 në Kumanovë.

Arsimin e mesëm e ka përfunduar në gjimnazin “Goce Delçev” në Kumanovë në vitin 2007.

Ciklin e parë të studimeve e ka përfunduar në Fakultetin e Shkencave të Zbatuara në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ka diplomuar në 11.05.2011 me notë mesatare 9.44.

Ciklin e dytë të studimeve e ka regjistruar në shtator të vitit 2011 në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin “Shën Kiril dhe Metodij” në Shkup. Studimet e ciklit të dytë i ka përfunduar në datë 14.10.2014 me notë mesatare 8.63.

Kandidati e njih në mënyrë aktive gjuhën angleze.

## 2. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE, PROFESIONALE DHE PEDAGOGJIKE E KANDIDATIT NGA FILLIMI I KARRIERËS DERI NË DITËN E APLIKIMIT

### 2.1. Veprimtaria profesionale

Në periudhën prej vitit 2013 deri në vitin 2017, Mr. Vebi Fazliu, si pjesë e ekipit ose si individ, është angazhuar në mënyrë aktive në punë profesionale përmes pjesëmarrjes në konkurse publike arkitektonike-urbanistike në vend dhe jashtë vendit, në shumë projekte themelore arkitektornike, në punë ideore për objekte dhe interior në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Në vitin 2013 ka themeluar kompaninë ndërtimore e cila operon në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe është e kyçur në realizimin e më shumë objekteve banesore.

Në vitin 2017 ka themeluar byro të arkitekturës e cila operon në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë vendit. Kandidati është drejtpërdrejt i kyçur në projektim, menaxhim dhe përgatitje të dokumentacionit teknik të më shumë objekteve kolektive banesore.

Në vitin 2013 ka qenë i punësuar në Komunën e Lipkovës, në sektorin për Urbanizëm. Si pjesë e ekipit i është dhënë ndihmë për përgatitjen e dokumentacionit teknik për punë me IPA fondet, gjegjësisht për menaxhimin e implementimit të punëve ndërtimore.

## 3. PËRFUNDIM DHE PROPOZIM

Në bazë të dokumentacionit të plotë të dorëzuar, Komisioni Recenzues e vlerëson polzitivisht veprimtarinë mësimore-arsimore, shkencore-kërimore dhe profesionale-artistike, si dhe veprimtarinë më të gjerë të Mr. Vebi Fazliut.

Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e përgjithshëm të kandidatit, Komisioni është i mendimit se Mr. Vebi Fazliu i plotëson kushtet profesionale dhe akademike sipas Ligjit për arsim të lartë të Republikës së Maqedonisë, kushteve dhe statutit të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup dhe Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore, shkencore, shkencore-profesionale dhe thirrje për bashkëpunëtorë në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup dhe i plotëson të gjithë kushtet për t’u zgjedhur si **bashkëpunor (asistent doktorant)** në fushën *Projektim arkitektonik dhe Dizajn (20100)*.

Në bazë të asaj që është përmendur më lart, Komisioni ka nderin dhe kënaqësinë t’i propozojë Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin

“Nënë Tereza” në Shkup, që Mr. Vebi Fazliu të zgjidhet bashkëpunëtor për një grup lëndësh në fushën shkencore *Projektim arkitektonik dhe Dizajn (20100)*, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup.

**KOMISIONI RECENZUES:**

1. D-r. Isak Idrizi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup – kryetar \_\_\_\_\_
2. D-r. Arta Jakupi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup – anëtar \_\_\_\_\_
3. D-r. Teuta J. Kajtazi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup – anëtar \_\_\_\_\_

## REFERAT

### **PËR ZGJEDHJE TË NJË BASHKËPUNËTORI NË TË GJITHA THIRRJET MËSIMORE-SHKENCORE NË FUSHËN MËSIMORE-SHKENCORE *METODOLOGJI E PROJEKTIMIT* NË FAKULTETIN E NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS TË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” SHKUP**

Në bazë të nenit 131 paragrafi 1 të Ligjit për arsim të lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016 и 127/2016), Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup ka shpallur konkurs për zgjedhje të mësimdhënësve në të gjithë thirrjet mësimore-shkencore dhe bashkëpunëtorëve (asistentë-doktorantë) në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup në periudhën prej 03.08.2017 deri në 14.08.2017 në portalin ditor Fakulteti.mk. Në lidhje me konkursin e shpallur për zgjedhje të njëbashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën *Metodologji e projektimit* (20104 të lëmenjve, fushave dhe sferave shkencore – hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Këshilli Mësimor-Shkencor në mbledhjen e mbajtur në datë 18.09.2017 formoi Komisionin Recenzues për zgjedhje të një bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore me këtë përbërje:

4. D-r. Isak Idrizi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup – kryetar
5. D-r. Arta Jakupi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup – anëtar
6. D-r. Teuta J. Kajtazi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup – anëtar

Komisionirecenzues, pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, paraqet këtë:

### **RAPORT**

Në konkursin e shpallur në portalin ditor Fakulteti.mk prej 03.08.2017 deri në 14.08.2017, për zgjedhjen e një bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën *Metodologjia e projektimit* (20104), në afatin e paraparë konkurruan kandidatët:

Mr. Adriatik Mahmudi  
 Mr. Ekaterina Namiçeva  
 Mr. Iva Petrunova  
 Mr. Valmir Dalipi

Nga kandidatët më lart, vetëm kandidati Adriatik Mahmudi nga Kërçova i plotëson kushtet. Pas shqyrtimit të detajuar të dokumentacionit të dorëzuar të kandidatit Adriatik Mahmudi nga Kërçova, ne si anëtarë të Komisionit Recenzues paraqesim këtë:

#### **4. TË DHËNAT BIOGRAFIKE DHE ARSIMIMI**

Kandidati Mr. Adriatik Mahmudi ka lindur në 20.04.1991 në Tetovë. Arsimin e mesëm e ka kryer në gjimnazin “Mirko Mileski” në Kërçovë në vitin 2010. Ciklin e parë të studimeve e ka kryer në Fakultetin e Shkencave të Zbatuara në Universitetin Shtetëror të Tetovës në datë 07.04.2014, me notë mesatare 9.20. Titulli që ka fituar është Bachelor i Arkitekturës. Ciklin e dytë të studimeve e ka kryer në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup. Ka diplomuar në datë 21.06.2017, me notë mesatare 9.20 dhe ka fituar titullin Magjistër i Arkitekturës. Kandidati ka njohuri aktive të gjuhës angleze, përdorim aktiv të programeve dhe teknikave kompjuterike.

#### **5. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE, PROFESIONALE DHE PEDAGOGJIKE E KANDIDATIT NGA FILLIMI I KARIERËS DERI NË DITËN E APLIKIMIT**

##### **5.1. Veprimtaria profesionale**

Kandidati Mr. Adriatik Mahmudi prej periudhës 2014 deri sot ka marrë pjesë në mënyrë aktive në zbatimin e profesionit të vet si arkitekt. Ai ka qenë i angazhuar në tregun vendas por edhe për një periudhë të caktuar ka fituar përvojë pune jashtë shtetit me kompani dhe organizata ndërkombëtare.

#### **6. PËRFUNDIM DHE PROPOZIM**

Në bazë të dokumentacionit të plotë të dorëzuar, Komisioni Recenzues e vlerëson polzitivisht veprimtarinë mësimore-arsimore, shkencore-kërimore dhe profesionale-artistike, si dhe veprimtarinë më të gjerë të Mr. Adriatik Mahmudit.

Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e përgjithshëm të kandidatit, Komisioni është i mendimit se Mr. Adriatik Mahmudi i plotëson kushtet profesionale dhe akademike sipas Ligjit për arsim të lartë të Republikës së Maqedonisë, kushteve dhe statutit të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup dhe Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore, shkencore, shkencore-profesionale dhe thirrje për bashkëpunëtorë në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup dhe i plotëson të gjithë kushtet për t’u zgjedhur si bashkëpunëtor (asistent doktorant) në fushën *Metodologjia e projektimit (20104)*.

Në bazë të asaj që është përmendur më lart, Komisioni ka nderin dhe kënaqësinë t’i propozojë Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup, që Mr. Adriatik Mahmudi të zgjidhet bashkëpunëtor për një grup lëndësh në fushën shkencore *Metodologjia e projektimit (20104)*, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup.

#### **KOMISIONI RECENZUES:**

1. D-r. Isak Idrizi \_\_\_\_\_  
Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup – kryetar
2. D-r. Arta Jakupi \_\_\_\_\_  
Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, UNT – Shkup – anëtar
3. D-r. Teuta J. Kajtazi \_\_\_\_\_  
Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, UNT – Shkup – anëtar

## РЕФЕРАТ

Врз основа на Одлука за формирање на рецензентска комисија Бр. .... од ден 28.09.2017 донесена од комисија на Факултет за технолошки науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, за избор на наставници во сите наставно-научни звања и соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за технолошки науки – наставно – научна област БИОЛОГИЈА, беше формирана комисија во состав:

1. Д-р **Сани Демири**, доцент, **претседател**,
2. Д-р **Африм Хамиди**, вонреден професор, **член**,
3. Д-р **Моника Лутовска**, доцент, **член**

По прегледување на доставената документација, Рецензентската комисија го поднесува следниов

## ИЗВЕШТАЈ

На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа биологија се пријавија вкупно 4 кандидати

А. Извештај за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа биологија.

На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа биологија и тоа:

### **А.1. м-р Томе Несторовски**

Биографски податоци

Кандидатот Томе Несторовски е роден на 17.08.1992 година во Скопје. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломирал во 2015 година со просек 9,55. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрирал во 2017 година со просек 9,75.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

· Наставно-образовна дејност

Нема високо-образовни наставно-образовни активности.

· Научно истражувачка дејност

Доставил докази за научно-истражувачка работа преку објавени научни трудови и презентирани трудови на научни манифестации.

· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

Кандидатот Томе Несторовски има објавено научни трудови и трудови кои се презентирани на научни манифестации.

### **А.2. м-р Петар Петров**

Биографски податоци

Кандидатот Петар Петров е роден на 18.04.1984 година во Гевгелија. На Земјоделскиот

факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломира во 2010 година со просек 8,19. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрирал во 2014 година со просек 9,17.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- Наставно-образовна дејност

Нема високо-образовни наставно-образовни активности.

- Научно истражувачка дејност

Не доставува докази за научно-истражувачка работа.

- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

Кандидатот Петар Петров приложува листа во својата биографија за активно учество на научни манифестации.

### **А.3. м-р Нора Лимани**

Биографски податоци

Нора Лимани е родена на 04.05.1989 година во Куманово. Во 2012 година дипломира на „Државниот Универзитет во Тетово“ со што се стекнува со назив дипломиран инженер по биологија со просек 9,36. Магистер по биологија стекнува „Државниот Универзитет во Тетово“ во 2016 година со просек 8,89.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- Наставно-образовна дејност

Нема високо-образовни наставно-образовни активности.

- Научно истражувачка дејност

Не доставува докази за значајни постигнувања во наставно-образовни активности

- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

Кандидатката не постигнува значајно учество на научни манифестации, нема високо-образовни наставно-образовни активности ниту се истакнува во стручно-апликативната дејност.

### **А.4. м-р Реџаил Мамути**

Биографски податоци

Кандидатот Реџаил Мамути е роден на 01.11.1988 година во Скопје. Магистрирал на „Државниот Универзитет во Тетово“ во 2017 година, со просек 8,00 во областа на прехранбена технологија.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- Наставно-образовна дејност

Нема високо-образовни наставно-образовни активности.

- Научно истражувачка дејност

Не доставува докази за значајни постигнувања во наставно-образовни активности

- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес



Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност. Кандидатот Реџаил Мамути не постигнува значајно учество на научни манифестации, нема високо-образовни наставно-образовни активности ниту се истакнува во стручно-апликативната дејност.

## ЗАКЛУЧОК

Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното интервју и останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите, рецензентската комисија заклучи дека:

м-р Томе Несторовски покажува солидните научно-истражувачки резултати и постигнувања во академскиот сегмент на работата

м-р Петар Петров покажува солидните научно-истражувачки резултати и постигнувања во академскиот сегмент на работата

м-р Нора Лимани покажува солидните научно-истражувачки резултати и постигнувања во академскиот сегмент на работата

м-р Реџаил Мамути покажува солидните научно-истражувачки резултати и постигнувања во академскиот сегмент на работата

Рецензентска комисија

1. Д-р **Сани Демири**, доцент, **претседател**,
2. Д-р **Африм Хамиди**, вонреден професор, **член**,
3. Д-р **Моника Лутовска**, доцент, **член**

## РЕФЕРАТ

Врз основа на Одлука за формирање на рецензентска комисија Бр. .... од ден 28.09.2017 донесена од комисија на Факултет за технолошки науки во состав на Универзитетот „МајкаТереза“ во Скопје, за избор на наставници во сите наставно-научни звања и соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за технолошки науки – наставно – научна област БИОИНЖЕНЕРСТВО, беше формирана комисија во состав:

1. Д-р **Моника Лутовска**, доцент, **претседател**,
2. Д-р **Африм Хамиди**, вонреден професор, **член**,
3. Д-р **Сани Демири**, доцент, **член**

По прегледување на доставената документација, Рецензентската комисија го поднесува следниов

**ИЗВЕШТАЈ**

На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа биоинженерство се пријавија вкупно 4 кандидати

А. Извештај за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа биоинженерство.

На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа биоинженерство се пријавија кандидатите:

А.1. м-р Томе Несторовски

Биографски податоци

Кандидатот Томе Несторовски е роден на 17.08.1992 година во Скопје. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломирал во 2015 година со просек 9,55. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрирал во 2017 година со просек 9,75.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

· Наставно-образовна дејност

Нема високо-образовни наставно-образовни активности.

· Научно истражувачка дејност

Доставил докази за научно-истражувачка работа преку објавени научни трудови и презентирани трудови на научни манифестации.

· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

Кандидатот Томе Несторовски има објавено научни трудови и трудови кои се презентирани на научни манифестации.

#### A.2. м-р Петар Петров

##### Биографски податоци

Кандидатот Петар Петров е роден на 18.04.1984 година во Гевгелија. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломира во 2010 година со просек 8,19. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрирал во 2014 година со просек 9,17.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- Наставно-образовна дејност

Нема високо-образовни наставно-образовни активности.

- Научно истражувачка дејност

Не доставува докази за научно-истражувачка работа.

- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

Кандидатот Петар Петров приложува листа во својата биографија за активно учество на научни манифестации.

#### A.3. м-р Зимере Саити

##### Биографски податоци

Зимере Саити е родена на 29.04.1991 година во Гостивар. Во 2013 година дипломира на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ со што се стекнува со назив дипломиран инженер по прехранбена технологија со просек 8,88. Магистер на технички науки на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се стекнува во 2017 година со просек 10,00.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- Наставно-образовна дејност

Нема високо-образовни наставно-образовни активности.

- Научно истражувачка дејност

Кандидатката учествува на научни манифестации

- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

Кандидатката приложува учество на 3 научни манифестации.

#### A.4. м-р Флакрим Алиу

##### Биографски податоци

Кандидатот Флакрим Алиу е роден на 31.01.1990 година во Приштина. На „Државниот Универзитет во Тетово“ дипломира во 2011 година со што се стекнал со називот дипломиран инженер по прехранбена технологија со просек 9,29. На „Државниот Универзитет во Тетово“ магистрирал во 2016 година со просек 8,65.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

- Наставно-образовна дејност

Нема високо-образовни наставно-образовни активности.

- Научно истражувачка дејност

Доставил докази за научно-истражувачка работа преку објавени научни трудови и презентирани трудови на научни манифестации.

- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

Кандидатот Флакрим Алиу приложува листа во својата биографија за активно учество на научни манифестации.

### ЗАКЛУЧОК

Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното интервју и останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите, рецензентската комисија заклучи дека:

- м-р Томе Несторовски покажува солидните научно-истражувачки резултати и постигнувања во академскиот сегмент на работата

- м-р Петар Петров покажува солидните научно-истражувачки резултати и постигнувања во академскиот сегмент на работата

- м-р Зимере Саити покажува солидните научно-истражувачки резултати и постигнувања во академскиот сегмент на работата

- м-р Флакрим Алиу покажува солидните научно-истражувачки резултати и постигнувања во академскиот сегмент на работата

Рецензентска комисија

1. Д-р **Моника Лутовска**, доцент, **претседател**,
2. Д-р **Африм Хамиди**, вонреден професор, **член**,
3. Д-р **Сани Демири**, децент, **член**

## РЕФЕРАТ

Врз основа на Одлука за формирање на рецензентска комисија Бр. .... од ден 28.09.2017 донесена од комисија на Факултет за технолошки науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, за избор на наставници во сите наставно-научни звања и соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за технолошки науки – наставно – научна област ХЕМИЈА, беше формирана комисија во состав:

1. Д-р **Сани Демири**, доцент, **претседател**,
2. Д-р **Африм Хамиди**, вонреден професор, **член**,
3. Д-р **Моника Лутовска**, доцент, **член**

По прегледување на доставената документација, Рецензентската комисија го поднесува следниов

### ИЗВЕШТАЈ

На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа биологија се пријавија вкупно 3 кандидати

А. Извештај за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа хемија.

На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа хемија и тоа:

#### **А.1. м-р Неше Сали**

Биографски податоци

Кандидатката Неше Сали е родена на 08.09.1979 година во Струга. На Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломираше во 2004 година со просек 7,12. На Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрираше во 2015 година со просек 9,00.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

· Наставно-образовна дејност

Нема високо-образовни наставно-образовни активности.

· Научно истражувачка дејност

Нема доказ за научно-истражувачка дејност

· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

Кандидатката Неше Сали има учество во преводи на книги.

#### **А.2. м-р Петар Петров**

Биографски податоци

Кандидатот Петар Петров е роден на 18.04.1984 година во Гевгелија. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломираше во 2010 година со просек 8,19. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрираше

во 2014 година со просек 9,17.

Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

· Наставно-образовна дејност

Нема високо-образовни наставно-образовни активности.

· Научно истражувачка дејност

Не доставува докази за научно-истражувачка работа.

· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

Кандидатот Петар Петров приложува листа во својата биографија за активно учество на научни манифестации.

А.3. м-р Дрита Абази

### **Биографски податоци**

Дрита Абази е родена на 02.04.1990 година во Кичево. Во 2013 година дипломира на „Државниот Универзитет во Тетово“ со што се стекнува со назив дипломиран инженер по хемија со просек 8,40. Магистер за културно наследство се стекнува на Универзитетот во Рим во 2017 година. Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот избор

· **Наставно-образовна дејност**

Нема високо-образовни наставно-образовни активности.

· **Научно истражувачка дејност**

Не доставува докази за значајни постигнувања во наставно-образовни активности. Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност. Кандидатката не постигнува значајно учество на научни манифестации, нема високо-образовни наставно-образовни активности ниту се истакнува во стручно-апликативната дејност.

## **ЗАКЛУЧОК**

Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното интервју и останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите, рецензентската комисија заклучи дека:

-м-р Неше Сали според доставената документација не ги исполнува законските услови за прв избор во наставно-научно звање

-м-р Петар Петров според доставената документација кандидатката не ги исполнува условите на објавениот конкурс поради несоодветна област на научно-истражувачка работа

-м-р Дрита Абази покажува солидните научно-истражувачки резултати и постигнувања во академскиот сегмент на работата

Рецензентска комисија

1. Д-р **Сани Демири**, доцент, **претседател**,
2. Д-р **Африм Хамиди**, вонреден професор, **член**,
3. Д-р **Моника Лутовска**, доцент, **член**

